

Службен весник

на Република Македонија

Број 142

13 ноември 2012, вторник

година LXVIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3419. Закон за изменување и дополнување на Изборниот законик.....	2	3427. Решение за именување директор на КПУ Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.....	13
3420. Закон за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии.....	9	3428. Наредба за спроведување на меѓународниот стандард за пратките во транзит бр. 25.....	14
3421. Закон за изменување и дополнување на Кривичниот законик.....	11	3429. Одлука за избор на судии поротници на Основен суд Струмица.....	17
3422. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Министерството за здравство.....	12	3430. Листа на категоризирани спортисти – спортска надеж.....	18
3423. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	12	3431. Правилник за распределба на надоместоци.....	32
3424. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	13	3432. Правилник за надоместоците за користење на фонограми и изведби.....	37
3425. Одлука за продажба на одземен недвижен имот.....	13	3433. Тарифник за надоместоци за користење фонограми и изведби.....	39
3426. Решение за разрешување од должноста директор на КПУ Казнено-поправен дом од отворен вид Струга.....	13	Огласен дел	1-84

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА

3419.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ИЗБОРНИОТ
ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2012 година.

Бр. 07- 4734/1
9 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Горге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА ИЗБОРНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Изборниот законик ("Службен весник на Република Македонија" број 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11 и 51/11), во членот 2 точка 12 зборот "изјава" се заменува со зборот "договор".

Член 2

По членот 8 се додава нов член 8-а, кој гласи:

"Член 8-а

(1) Член на Владата и заменик-министер од денот кога ќе бидат утврдени како кандидати за избор на претседател на Републиката, пратеник, член на совет или градоначалник, функцијата член на Владата, односно заменик-министер ја извршува технички со преземање на неопходните активности во рамките на нивните надлежности за техничко функционирање на органот, односно Владата.

(2) Неопходни активности, во смисла на ставот (1) на овој член, кои не можат да се вршат се:

- располагање со буџетски средства на Република Македонија, средства на буџетите на општините и градот Скопје од јавни фондови и средства на јавни претпријатија и јавни установи или правни лица кои располагаат со државен капитал, освен ако тоа поинаку не е утврдено со закон со кој се уредува финансирањето на изборните кампањи на политичките партии,

- започнување на изградба со средства од буџетот или од јавни фондови или со средства на јавни претпријатија и други правни лица што располагаат со државен капитал на нови објекти во инфраструктурата како патишта, водоводи, далноводи, канализација, спортски игралишта и други објекти или објекти за општествени дејности - училишта, градинки и други објекти, освен ако за таа намена претходно се обезбедени средства од буџетот, односно се работи за реализација на програма донесена врз основа на закон во тековната година и

- вонредно исплаќање на плати, пензии, социјална помош или други исплати од буџетски средства или од средства на јавните фондови ниту да се отуѓува државен капитал ниту да се потпишуваат колективни договори.

(3) Активностите од ставот (2) на овој член кандидатите не можат да ги вршат од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори до завршување на изборот на претседател на Република Македонија, пратеници во Собранието на Република Македонија и изборот на Владата на Република Македонија согласно со резултатите од изборите, како и од денот на донесувањето на одлуката за распишување на избори па до завршување на изборите за избор на градоначалник или членови на советот, односно до конституирањето на советот на општините и градот Скопје."

Член 3

Во членот 31 став (2) по точката 5 се додава нова точка 5-а, која гласи:

"5-а) со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати за членови на совет, односно градоначалник;"

По точката 43-а се додава нова точка 43-б, која гласи:

"43-б) за своите седници води записници и усвоените записници ги објавува на својата веб страница;"

Член 4

Во членот 33 став (1) точките 39, 45, 47 и 62 се бришат.

Точките 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 и 85 стануваат точки 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 и 81.

Член 5

Во членот 37 став (4) точка 2 по зборот "кандидати" се става точка и записка, а зборовите: "и со ждрепка го утврдува редоследот на единствената листа на кандидати" се бришат.

Член 6

Во членот 43 став (2) точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите: "и податоци за лицата на кои им е изречена мерката куќен притвор".

Член 7

Во членот 60 ставови (2) и (3) зборот "изјавата" се заменува со зборот "договорот".

Ставот (4) се менува и гласи:

"Договорот за коалицирање од ставовите (2) и (3) на овој член го склучуваат претставниците на политичките партии кои настапуваат заедно и тој го содржи името на коалицијата, симболот, општината, односно изборната единица во која настапуваат заедно."

Член 8

Во членот 65 став (3) зборовите: "ја приложи изјавата од членот 60 став (3)" се заменуваат со зборовите: "го приложи договорот од членот 60 став (4)".

Во ставот (5) по зборот "неотповиклива" се става точка, а зборовите до крајот од реченицата се бришат.

Член 9

Членот 68 се менува и гласи:

"(1) Редоследот на кандидати во листата на кандидат, односно редоследот на листите на кандидати Државната изборна комисија го утврдува со ждрепка и тој број е ист во сите изборни единици, односно општини,

а во изборната единица односно општина каде што нема да има свој претставник, соодветниот број на подносителот на листата да биде изоставен и на негово место да биде напишан редниот број на наредниот носител без оставање на празно место.

(2) Листа на кандидати за членови на совет и листа на кандидат за градоначалник кои се поднесени од ист подносител добиваат ист реден број во сите општини (или само во општината).

(3) Општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје по потврдување на листите на кандидати за членови на совет и листите на кандидати за градоначалник ги доставува до Државната изборна комисија заради утврдување на редоследот во единствената листа на кандидати согласно со ставовите (1) и (2) на овој член.

(4) Државната изборна комисија за активностите што ќе ги преземе во согласност со ставовите (1) и (2) на овој член, задолжително претходно ги известува овластените претставници на подносителите на листите.“

Член 10

Членот 71 се менува и гласи:

“(1) Заради прибирање на средства за финансирање на изборната кампања, политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат, пред надлежниот орган задолжително обезбедуваат ЕДБ со назнака “за изборна кампања“ и кај носител на платен промет во Република Македонија отвораат трансакциона сметка со назнака “за изборна кампања“ и истите не може да се користат за друга намена.

(2) Субјектите од ставот (1) на овој член се должни да обезбедат ЕДБ и да ја отворат трансакционата сметка од ставот (1) на овој член најдоцна 48 часа по потврдувањето на листата за кандидати, а најрано 48 часа по распишувањето на изборите и во тој рок од 48 часа доказот за обезбеден ЕДБ и отворената трансакциона сметка се доставува до надлежната изборна комисија.

(3) Обезбедувањето на ЕДБ и отворањето на трансакциона сметка од ставот (1) на овој член за коалиција, политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат, се уредува со договор за коалиција, односно изјава на волја заверена на нотар за политичка партија, група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат.

(4) Ако политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група избирачи, односно лица кои имаат намера да се кандидираат не обезбедат ЕДБ и не отворат трансакциона сметка во роковите од ставот (2) на овој член, кандидатската листа се отфрла со решение на надлежната изборна комисија, односно потврдената листа за кандидати се поништува со решение на надлежната изборна комисија.

(5) Кога трансакциона сметка е отворена од страна на носителот на независната листа од група избирачи, односно лицата кои имаат намера да се кандидираат, потписник на трансакционата сметка е носителот на независната листа или лице овластено од него.

(6) На трансакционата сметка од ставот (1) на овој член, ќе се депонираат сите средства добиени од правни или физички лица за финансирање на изборната кампања. Донации за финансирање на изборната кампања можат да се уплатуваат исклучиво на трансакционата сметка од ставот (1) на овој член, најдоцна до рокот определен за доставување на финансиски извештај за финансирање на изборната кампања утврден во членот 85 став (1) од овој законик.

(7) Во случај на не поднесување, односно непотврдување на листата на кандидати, субјектите од ставот (1) на овој член кои обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциона сметка се должни непотрошените донации да ги вратат на давателите на донацијата сразмерно на донацијата износ во рок од 60 дена.

(8) Во случај на здружување за заедничко настапување за време на одржување на избори на субјектите од ставот (1) на овој член, кои пред склучувањето на договорот за коалиција обезбедиле ЕДБ и отвориле трансакциона сметка, се должни ЕДБ да го избришат од регистарот на надлежниот орган, а отворената трансакциона сметка да ја затворат со пренесување на средствата, правата и обврските на трансакционата сметка отворена согласно со договорот за коалиција и обезбедениот ЕДБ во роковите од ставот (2) на овој член.

(9) Сите средства наменети за финансирање на изборната кампања се уплатуваат на трансакционата сметка од ставот (1) на овој член и сите трошоци за кампањата исклучиво ќе се покријат од средствата на таа сметка.”

Член 11

Во членот 76- б по ставот (2) се додаваат три нови става (3), (4) и (5), кои гласат:

“(3) Надлежниот суд е должен по барањето за прекршочна постапка од ставот (2) на овој член да одлучи во рок од три дена од денот на приемот на барањето.

(4) Против одлуката на надлежниот суд може да се изјави жалба во рок од 48 часа од денот на приемот на одлуката.

(5) Второстепениот суд е должен по жалбата да одлучи во рок од 48 часа од денот на приемот на жалбата.“

Член 12

Во членот 83-а став (3) зборот “платената“ се заменува со зборот “фактурираната“.

Член 13

Во членот 83-б по ставот (1) се додава нов став (2), кој гласи:

“(2) Регистарот на донации содржи податоци и за платени донации на субјекти кои директно или индиректно се поврзани со политичката партија или се под нејзина контрола.“

Ставот (2) станува став (3).

Член 14

Во членот 84-б по ставот (3) се додава нов став (4), кој гласи:

“(4) Составен дел на образецот од ставот (3) на овој член е Упатството за начинот на пополнување на образецот на извештајот.“

Ставот (4) станува став (5).

Член 15

Во членот 85 став (1) бројот “15“ се заменува со бројот “30“.

По ставот (5) се додава нов став (6), кој гласи:

“(6) Државниот завод за ревизија во рок од 60 дена од денот на поднесувањето на извештајот од ставот (1) на овој член е должен да спроведе ревизија. Ревизијата се спроведува од денот на отворањето на трансакционата сметка за изборната кампања до завршувањето на трансакциите на таа сметка.“

Ставот (6) станува став (7).

По ставот (7) се додава нов став (8), кој гласи:

“(8) Државната изборна комисија, Државниот завод за ревизија и Државната комисија за спречување на корупцијата склучуваат Меморандум за соработка во врска со спроведувањето на одредбите за финансирањето на изборната кампања за размена на информации за утврдени неправилности во врска со доставените финансиски извештаи и мерките преземени од нивна страна спрема субјектот кој е предмет на надзор.“

Член 16

Во членот 87 бројот “(6)” се заменува со бројот “(7)“.

Член 17

По членот 112 се додаваат нов наслов и нов член 112-а, кои гласат:

“Гласање на избирач - лице со посебни потреби

Член 112-а

На избирач кој е лице со посебни потреби, а кое не може да влезе во гласачкото место и да гласа согласно со овој законик, избирачкиот одбор е должен да му овозможи да гласа согласно со Упатството на Државната изборна комисија.“

Член 18

Насловот пред членот 113 и членот 113 се менуваат и гласат:

“Гласање на избирачи кои на денот на гласањето се на издржување казна затвор или се во притвор, односно куќен притвор

Член 113

(1) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, односно куќен притвор, гласаат во казнено-поправните домови, односно местото каде што се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор.

(2) Општинската изборна комисија е должна по добивање на списоците за избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување казна затвор или се во притвор, веднаш да ги достави до казнено-поправните домови каде што избирачите се на издржување казна затвор или се во притвор.

(3) Избирачите кои на денот на гласањето се наоѓаат на издржување мерка куќен притвор, а кои сакаат да гласат, преку овластен полномошник ќе ја известат општинската изборна комисија, односно Изборната комисија на градот Скопје најдоцна три дена пред денот определен за гласање.

(4) За избирачите од ставовите (2) и (3) на овој член изборите ги спроведува избирачкиот одбор од најблиското избирачко место или посебен избирачки одбор согласно со овој законик и упатството на Државната изборна комисија, еден ден пред денот определен за гласање, а за гласањето се известуваат и претставниците на подносителите на листите заради нивно присуство на гласањето.

(5) На избирачот од ставот (3) на овој член избирачкиот одбор ќе му овозможи да гласа во местото каде што ја издржува мерката куќен притвор, еден ден пред одржувањето на изборите на начин со кој се обезбедува тајноста на гласањето.

(6) Избирачкиот одбор за гласањето од ставот (5) на овој член обезбедува посебна кутија за гласање која се носи празна во местото каде што избирачот се наоѓа на издржување мерка куќен притвор.

(7) За гласањето на избирачите од ставот (3) на овој член надлежната изборна комисија ги известува надлежниот орган кој ја изрекол мерката куќен притвор и органот надлежен за спроведување на истата.

(8) За гласањето на овие избирачи избирачкиот одбор составува посебни записници.

(9) Записниците и изборниот материјал по завршувањето на гласањето се доставуваат до соодветните општински изборни комисији.“

Член 19

Во членовите 118 став (2), 126 став (5) и 131 став (3) по зборот “листата“ запираката се брише, а зборовите: “а акредитираните набљудувачи примерок од табеларниот дел од записникот“ се заменуваат со зборовите: “и акредитираните набљудувачи“.

Член 20

Во членот 118-а став (2) по зборот “листата“ запираката се брише, а зборовите: “а овластените акредитираните набљудувачи добиваат примерок од табеларниот дел од записникот“ се заменуваат со зборовите: “и акредитираните набљудувачи“.

Член 21

Во членот 119-а став (5) по зборот “листата“ запираката се брише, а зборовите: “а акредитираните набљудувачи добиваат примерок од табеларниот дел од записникот“ се заменуваат со зборовите: “и акредитираните набљудувачи“.

Член 22

Во членот 175 став (1) дел „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5“ зборовите: „Општина ВРАНЕШТИЦА избирачки места од 0802 до 0813“ и „Општина ДРУГОВО избирачки места од 0758 до 0781“ се бришат, а по зборовите: „Општина КИЧЕВО избирачки места од 0723 до 0757“ се додаваат зборовите: „Општина КИЧЕВО избирачки места од 0758 до 0781 и Општина КИЧЕВО избирачки места од 0802 до 0813“.

Во делот „ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6“ зборовите: „Општина ЗАЈАС избирачки места од 0814 до 0829“ и „Општина ОСЛОМЕЈ избирачки места од 0783 до 0801“ се бришат, а по зборовите: „Општина ЈЕГУНОВЦЕ“ се додаваат зборовите: „Општина КИЧЕВО избирачки места од 0783 до 0801 и Општина КИЧЕВО избирачки места од 0814 до 0829“.

Член 23

По членот 177 Глава XIV. Казнени и прекршочни одредби се додава нов член 177-а, кој гласи:

“Член 177-а

(1) Независно од прекршочната одговорност за непочитување на одредбите од овој законик кои се однесуваат на ограничување на трошоците на изборната кампања и доставувањето на финансиските извештаи за финансирање на изборната кампања на организаторот на изборната кампања се определува:

- делумно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања,

- целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања или

- забрана на исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања.

(2) На организатори на изборната кампања ќе им се определи делумно губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случај кога ќе го надминат дозволеният износ на трошоци за изборната кампања, согласно со членот 84 од овој законик.

(3) Делумното губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случај од ставот (2) на овој член се состои во намалување на износот за надоместок на трошоците за кампањата за онолку за колку е надминат дозволеният лимит за трошење во изборна кампања. Доколку висината на износот на средствата со кои е надминат дозволеният лимит за трошење во изборна кампања е поголем од износот за надоместокот на трошоците во изборната кампања, ќе се определи целосно губење на надоместокот на трошоците за изборната кампања.

(4) На организатори на изборна кампања ќе им се определи забрана за исплата на надоместокот на трошоците за изборна кампања во случаите кога во пропишаниот рок и содржина не ги достават финансиските извештаи согласно со членовите 84-б ставови (1) и (2) и 85 од овој законик.

(5) Забраната за исплатата на надоместокот на трошоците за изборната кампања во случаите од ставот (4) на овој член трае до уредно исполнување на обврската согласно со членовите 84-б ставови (1) и (2) и 85 од овој законик.

(6) Одлуката за делумно, односно целосно губење на надоместокот на трошоците за изборна кампања од ставовите (2) и (3) на овој член, како и одлуката за запирање на исплатата од ставот (4) на овој член ја носи Државната изборна комисија на предлог на Државниот завод за ревизија.

(7) Против одлуката од ставот (6) на овој член, која е конечна, може да се поведе управен спор.

(8) Одлуката од ставот (7) на овој член се објавува во “Службен весник на Република Македонија”.

Член 24

Во членот 179 се додава нов став (1), кој гласи:

“(1) Глоба во износ од 500 до 1.000 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на член на Владата и заменик-министер ако постапи спротивно на членот 8-а од овој законик.”

Ставовите (1) и (2) стануваат ставови (2) и (3).

Член 25

Во членот 187 по зборовите: “политичка партија” се става запирика и се додаваат зборовите: “коалиција, односно носител на независна листа од група избирачи”.

Член 26

Членот 188-а се менува и гласи:

“Глоба во износ од 4.000 до 5.000 евра во денарска противвредност ќе им се изрече за прекршок на политичката партија, коалицијата, носителот на независна листа од група избирачи, односно лица кои имале намера да се кандидираат ако не потрошените донации не ги вратат во предвидениот рок на давателите на донацијата сразмерно на донирааниот износ, во случај на не поднесување, односно не потврдување на листата на кандидати (член 71 став (7)).”

Член 27

Во членот 189 став (2) по зборовите: “политичка партија” се става запирика и се додаваат зборовите: “коалиција, односно носител на независна листа од група избирачи”.

Член 28

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT ZGJEDHOR

Neni 1

Në Kodin zgjedhor ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 40/2006, 136/2008, 148/2008, 155/2008, 163/2008, 44/11 dhe 51/11) në nenin 2 pika 12 fjala “deklaratë” zëvendësohet me fjalën “marrëveshje”.

Neni 2

Pas nenit 8 shtohet nen i ri 8-a, si vijon:

“Neni 8-a

(1) Anëtari i Qeverisë dhe zëvendësministri nga dita kur do të caktohen si kandidatë për zgjedhje të Presidentit të Republikës, deputet, anëtar i këshillit ose kryetar komune, funksionin anëtar i Qeverisë përkatësisht zëvendësministër e kryen teknikisht me ndërmarrjen e aktiviteteve të domosdoshme në suaza të kompetencave të tyre për funksionim teknik të organit përkatësisht Qeverisë.

(2) Aktivitete të domosdoshme sipas paragrafit (1) të këtij neni që nuk mund të kryhen janë:

- disponimi me mjete buxhetore të Republikës së Maqedonisë, mjetet e buxheteve të komunave dhe të qytetit të Shkupit nga фонде публике dhe мјете të ndërmarrjeve публике dhe institucioneve публике ose personave juridikë që disponojnë me капитал shtetëror, përveç nëse kjo nuk është rregulluar ndryshe me ligj me të cilin rregullohet financimi i fushatave zgjedhore të partive politike,

- fillimi i ndërtimit me мјете nga Buxheti ose nga фонде публике me мјете të ndërmarrjeve публике dhe personave tjerë juridikë që disponojnë me капитал shtetëror të objekteve публике të infrastrukturës si rrugë, ujësjellës, largpërçues, kanalizim, fusha sporti dhe objekte tjera ose objekte me veprimtari shoqërore - shkolla, kopshte fëmijë, përveç nëse për këtë dedikim paraprakisht janë siguruar мјете nga buxheti, përkatësisht bëhet fjalë për realizimin e programit të miratuar në bazë të ligjit në vitin rrjedhës dhe

- pagesë e jashtëzakonshme e rrogave pensioneve, ndihmës sociale ose pagesave tjera nga мјете buxhetore ose nga мјете të фондеве публике, as të tjetërsohet kapitali shtetëror as të nënshkruhen marrëveshje kolektive.

(3) Aktivitetet nga paragrafit (2) i këtij neni, kandidatët nuk mund t'i kryejnë nga dita e miratimit të Vendimit për shpallje të zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjes së Presidentit të Republikës së Maqedonisë, deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë dhe zgjedhjes së Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në pajtim me rezultatet e zgjedhjeve, si dhe nga dita e miratimit të Vendimit për shpallje të zgjedhjeve deri në përfundimin e zgjedhjeve për zgjedhje të kryetarit të komunës ose anëtarëve të këshillit, përkatësisht deri në konstituimin e Këshillit të komunave dhe të Qytetit të Shkupit.”

Neni 3

Në nenin 31 paragrafi (2) pas pikës 5 shtohet pikë e re pika 5-a, si vijon:

“5-a) me short e cakton radhitjen e listës unike të kandidatëve për anëtarë të këshillit përkatësisht kryetar komune;”.

Pas pikës 43-a shtohet pikë e re 43-b, si vijon:

“43-b) për mbledhjet e veta mban procesverbal dhe procesverbalet e miratuara i publikon në ueb faqen e vet;”.

Neni 4

Në nenin 33 paragrafi (1) pikat 39, 45, 47 dhe 62 shlyhen.

Pikat 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 dhe 85 bëhen pikat 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 dhe 81.

Neni 5

Në nenin 37 paragrafi (4) pika 2 pas fjalës “kandidatë” vihet pikëpresje, ndërsa fjalët: “dhe me short e përcakton radhitjen në listën unike të kandidatëve” shlyhen.

Neni 6

Në nenin 43 paragrafi (2) pika në fund të fjalisë shlyhet dhe shtohen fjalët: “dhe të dhëna për personat të cilëve u është kumtuar masa arrest shtëpie.”

Neni 7

Në nenin 60 paragrafët (2) dhe (3) fjala “deklarata” zëvendësohet me fjalën “marrëveshja”.

Paragrafi (4) ndryshohet si vijon:

“Marrëveshjen për koalicion nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni e nënshkruajnë përfaqësuesit e partive politike që paraqiten së bashku dhe ajo i përmban emrin e koalicionit, simbolin, komunën, përkatësisht njësinë zgjedhore në të cilën paraqiten bashkërisht.”

Neni 8

Në nenin 65 paragrafi (3) fjalët: “e parashtrohet deklaratën nga neni 60 paragrafi (3)” zëvendësohen me fjalët: “e parashtrohet marrëveshjen nga neni 60 paragrafi (4)”.

Në paragrafin (5) pas fjalëve: “e parevokueshme” vihet pikë dhe fjalët deri në fund të fjalisë shlyhen.

Neni 9

Neni 68 ndryshohet si vijon:

“(1) Renditjen e kandidatëve në listën e kandidatit, përkatësisht renditjen në listat e kandidatëve Komisioni Shtetëror Zgjedhor e përcakton me short dhe ai numër është i njëjtë në të gjitha njësitë zgjedhore, përkatësisht komunë, ndërsa në njësinë zgjedhore përkatësisht komunë ku nuk do të ketë përfaqësues të vet, numri përkatës i parashtruesit të listës të anashkalohet dhe në vend të tij të shënohet numri rendor i bartësit të ardhshëm pa lënë vend të zbrazët.

(2) Lista e kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe lista e kandidatit për kryetar komune që janë parashtruar nga parashtruesi i njëjtë marrin numër të njëjtë rendor në të gjitha komunat (ose vetëm në komunë).

(3) Komisioni Zgjedhor Komunal përkatësisht Komisioni Zgjedhor i Qytetit të Shkupit pas konfirmimit të listave të kandidatëve për anëtarë të këshillit dhe listave të kandidatëve për kryetar të komunës, i parashtrohet në

Komisionin Shtetëror Zgjedhor për përcaktimin e renditjes në listën unike të kandidatëve në pajtim me paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni.

(4) Komisioni Shtetëror Zgjedhor, për aktivitetet që do t'i ndërmarrë në pajtim me paragrafët (1) dhe (2) të këtij neni, në mënyrë obliguese paraprakisht i njofton përfaqësuesit e autorizuar të bartësve të listave.”

Neni 10

Neni 71 ndryshohet si vijon:

“(1) Për grumbullimin e mjeteve për financimin e fushatës zgjedhore, partia politike, koalicioni, bartësi i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve përkatësisht personat që kanë qëllim të kandidohen, te organi kompetent detyrimisht sigurojnë NUT me shenjë “për fushatë zgjedhore” dhe te bartësi i qarkullimit pagesor në Republikën e Maqedonisë hapin llogari të transaksionit me shenjë “për fushatë zgjedhore” dhe të njëjtat nuk mund të shfrytëzohen për dedikim tjetër.

(2) Subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni obligohen që të sigurojnë NUT dhe të hapin llogarinë transaksioni nga paragrafi (1) i këtij neni më së shumti 48 orë pas konfirmimit të listës së kandidatëve, e më së shpejti 48 orë pas shpalljes së zgjedhjeve dhe në atë afat prej 48 orësh dëshmia për NUT të siguruar dhe llogaria e hapur transaksioni parashtrohet te komisioni kompetent zgjedhor.

(3) Sigurimi i NUT dhe hapja e llogarisë së transaksionit nga paragrafi (1) i këtij neni për koalicion, parti politike, grup të votuesve, përkatësisht persona që kanë për qëllim të kandidohen, rregullohet me marrëveshje për koalicion, përkatësisht deklaratë të vullnetit të shprehur të verifikuar te noteri për parti politike, grup të zgjedhësve, përkatësisht persona që kanë qëllim të kandidohen.

(4) Nëse partia politike, koalicioni, bartësi i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve përkatësisht personat që kanë për qëllim të kandidohen nuk sigurojnë NUT dhe nuk hapin llogari transaksioni në afatet nga paragrafi (2) i këtij neni, lista e kandidatëve refuzohet me aktvendim nga komisioni zgjedhor kompetent, përkatësisht lista e konfirmuar për kandidatë anulohet me aktvendim të komisionit zgjedhor kompetent.

(5) Kur llogaria e transaksionit është hapur nga bartësi i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve përkatësisht personat që kanë për qëllim të kandidohen, nënshkruet i llogarisë së transaksionit është bartësi i listës së pavarur ose personi i autorizuar prej tij.

(6) Në llogarinë e transaksionit nga paragrafi (1) i këtij neni, do të depozitohen të gjitha mjetet e marra nga personat fizikë dhe juridikë për financim të fushatës zgjedhore. Donacionet për financim të fushatës zgjedhore mund të paguhet në llogari transaksioni nga paragrafi (1) i këtij neni, më së shumti deri në afatin e caktuar për parashtrimin e raportit financiar për financim të fushatës zgjedhore të caktuar në nenin 85 paragrafin (1) të këtij kodi.

(7) Në rast të mosparashtrimit, përkatësisht mospërcaktimit të listës së kandidatëve, subjektet nga paragrafi (1) i këtij neni që kanë siguruar NUT dhe kanë hapur llogari transaksioni obligohen që donacionet e pashpenzuara t'ua kthejnë dhënësve të donacionit në mënyrë proporcionale me shumën e dhuruar në afat prej 60 ditësh.

(8) Në rast të bashkimit për paraqitje të përbashkët gjatë kohës së mbajtjes së zgjedhjeve subjekteve nga paragrafi (1) i këtij neni, të cilët para nënshkrimit të

marrëveshjes për koalicion kanë siguruar NUT dhe kanë hapur llogari transaksioni, janë të obliguar që NUT ta shlyejnë nga regjistri i organit kompetent, ndërkaq llogarinë e hapur të transaksionit ta mbyllin me transferimin e mjeteve, të drejtave dhe obligimeve të llogarisë së transaksionit, të hapur në pajtim me marrëveshjen për koalicion dhe NUT të siguruar në afatet nga paragrafi (2) i këtij neni.

(9) Tërë mjetet e dedikuara për financim të fushatës zgjedhore paguhen në llogari transaksioni nga paragrafi (1) i këtij neni dhe tërë shpenzimet për fushatë do të mbulohen ekskluzivisht nga mjetet e asaj llogarie."

Neni 11

Në nenin 76-b pas paragrafit (2) shtohen tre paragrafë të rinj (3), (4) dhe (5) si vijojnë:

"(3) Gjykata kompetente obligohet që pas kërkesë për procedurë kundërvajtëse nga paragrafi (2) i këtij neni të vendos në afat prej tri ditësh nga dita e pranimi të kërkesës.

(4) Kundër vendimit të gjykatës kompetente mund të parashtrohet ankesë në afat prej 48 orësh nga pranimi i vendimit.

(5) Gjykata e shkallës së dytë obligohet që për ankesën të vendosë në afat prej 48 orësh nga dita e pranimi të ankesës."

Neni 12

Në nenin 83-a paragrafi (3) fjalët: "e paguar" zëvendësohen me fjalët: "e faturuar".

Neni 13

Në nenin 83-b pas paragrafit (1) shtohet paragraf i ri (2), si vijon:

"(2) Regjistri i donacioneve përmban të dhëna edhe për donacione të paguara subjekteve që drejtpërdrejt ose në mënyrë të tërthortë janë të lidhura me partinë politike ose janë nën kontrollin e saj."

Paragrafi (2) bëhet paragraf (3).

Neni 14

Në nenin 84-b pas paragrafit (3) shtohet paragraf i ri (4), si vijon:

"(4) Pjesë përbërëse e formularit nga paragrafi (3) i këtij neni është Udhëzimi për mënyrën e plotësimit të formularit të raportit."

Paragrafi (4) bëhet paragraf (5).

Neni 15

Në nenin 85 paragrafi (1) numri "15" zëvendësohet me numrin "30".

Pas paragrafit (5) shtohet paragraf i ri (6), si vijon:

"(6) Enti Shtetëror për Revizion në afat prej 60 ditësh nga dita e parashtrimit të raportit nga paragrafi (1) i këtij neni obligohet që të zbatojë revizion. Revizioni zbatohet nga dita e hapjes së llogarisë së transaksionit për fushatën zgjedhore deri në përfundimin e transaksioneve në atë llogari."

Paragrafi (6) bëhet paragraf (7).

Pas paragrafit (7) shtohet paragraf i ri (8), si vijon:

"(8) Komisioni Zgjedhor Shtetëror, Enti Shtetëror për Revizion dhe Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit nënshkruajnë Memorandum për bashkëpunim lidhur me zbatimin e dispozitave për financimin e fushatës zgjedhore për shkëmbim të informatave për parregullsi të

caktuara lidhur me raportet e parashtruara financiare dhe masat e ndërmarra prej tyre ndaj subjektit që është lëndë e mbikëqyrjes."

Neni 16

Në nenin 87 numri "(6)" zëvendësohet me numrin "(7)".

Neni 17

Pas nenit 112 shtohen titulli i ri dhe nen i ri 112-a, si vijojnë:

"Votim i personit-zgjedhës me nevoja të veçanta

Neni 112-a

Zgjedhësit që është person me nevoja të veçanta, i cili nuk mund të hyjë në vendvotim dhe të votojë në pajtim me këtë kod, këshilli zgjedhor obligohet t'i mundësojë të votojë në pajtim me Udhëzimin e Komisionit Zgjedhor Shtetëror."

Neni 18

Titulli para nenit 113 dhe neni 113, ndryshohen si vijojnë:

"Votim i zgjedhësve të cilët në ditën e votimit janë në vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim përkatësisht arrest shtëpie

Neni 113

(1) Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit gjenden në vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim përkatësisht arrest shtëpie, votojnë në institucionet ndëshkimore korrigjuese përkatësisht vendin ku gjenden gjatë vuajtjes së masës arrest shtëpie.

(2) Komisioni Zgjedhor Komunal obligohet që pas marrjes së listave për zgjedhësit të cilët në ditën e votimit gjenden në vuajtjen e dënimit me burg ose janë në paraburgim, menjëherë t'i dërgojë në institucionet ndëshkimore-korrigjuese ku zgjedhësit janë në vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim.

(3) Zgjedhësit të cilët në ditën e votimit ndodhen në vuajtje të masës arrest shtëpie, ndërsa dëshirojnë të votojnë, nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar do ta informojnë komisionin zgjedhor komunal përkatësisht Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit më së shumti tri ditë para ditës së caktuar për votim.

(4) Për zgjedhësit nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni zgjedhjet i zbaton këshilli zgjedhor nga vendvotimi më i afërt ose këshilli i veçantë zgjedhor në pajtim me këtë ligj dhe udhëzimin e Komisionit Zgjedhor Shtetëror, një ditë para ditës së caktuar për votim, e për votimin informohen edhe përfaqësuesit e parashtruesve të listave për pjesëmarrjen e tyre në votim

(5) Zgjedhësit nga paragrafi (3) i këtij neni, këshilli zgjedhor do t'i mundësojë të votojë në vendin ku e mban masën arrest shtëpie, një ditë para mbajtjes së zgjedhjeve në mënyrë me të cilën sigurohet fshehtësia e votimit.

(6) Këshilli zgjedhor për votimin nga paragrafi (5) i këtij neni siguron kuti të veçantë për votim që dërgohet e zbrazët në vendin ku votuesi gjendet në vuajtje të masës arrest shtëpie.

(7) Për votimin e zgjedhësve nga paragrafi (3) i këtij neni, komisioni kompetent zgjedhor e njofton organin kompetent që e ka kumtuar masën arrest shtëpie, dhe organin kompetent për zbatimin e saj.

(8) Për votimin e këtyre zgjedhësve, këshilli zgjedhor përpilon procesverbale të veçanta.

(9) Procesverbalet dhe materiali zgjedhor pas përfundimit të votimit dërgohen te komisionet përkatëse zgjedhore komunale."

Neni 19

Në nenet 118 paragrafi (2), 126 paragrafi (5) dhe 131 paragrafi (3) pas fjalës "lista" presja shlyhet, ndërsa fjalët: "ndërsa vëzhguesit e akredituar marrin një ekzemplar nga pjesa tabelare e procesverbalit" zëvendësohen me fjalët: "dhe vëzhguesit e akredituar".

Neni 20

Në nenin 118-a paragrafi (2), pas fjalës "lista" presja shlyhet, ndërsa fjalët: "e vëzhguesit e autorizuar marrin ekzemplar nga pjesa tabelare e procesverbalit" zëvendësohen me fjalët: "dhe vëzhguesit e akredituar."

Neni 21

Në nenin 119-a paragrafi (5), pas fjalës "lista" presja shlyhet, ndërsa fjalët: "e vëzhguesit e autorizuar marrin ekzemplar nga pjesa tabelare e procesverbalit" zëvendësohen me fjalët: "dhe vëzhguesit e akredituar."

Neni 22

Në nenin 175 paragrafi (1) pjesa "NJËSIA ZGJEDHORE 5" fjalët: "Komuna e VRASHTENICËS Vendvotimet prej 0802 deri 0813" dhe "Komuna e DRUGOVËS Vendvotimet prej 0758 deri 0781" shlyhen, ndërsa pas fjalëve: "Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0723 deri 0757" shtohen fjalët: "Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0758 deri 0781 dhe Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0802 deri 0813".

Në pjesën "NJËSIA ZGJEDHORE 6" fjalët: "Komuna e ZAJAZIT Vendvotimet prej 0814 deri 0829" dhe "Komuna e OSLLOMEJIT Vendvotimet prej 0783 deri 0801" shlyhen, ndërsa pas fjalëve: "Komuna e JEGUNOVICËS" shtohen fjalët: "Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0783 deri 0801 dhe "Komuna e KËRÇOVËS Vendvotimet prej 0814 deri 0829".

Neni 23

Pas nenit 177 Kreu XIV. Dispozita ndëshkuese dhe kundërvajtëse shtohet nen i ri 177-a, si vijon:

"Neni 177-a

(1) Pavarësisht nga përgjegjësia kundërvajtëse për mosrespektim të dispozitave të këtij kodi që kanë të bëjnë me kufizimin e shpenzimeve të fushatës zgjedhore dhe dorëzimin e raporteve financiare për financim të fushatës zgjedhore të organizatorit përcaktohet:

- humbja e pjesshme e kompensimit të shpenzimeve për fushatën zgjedhore,
- humbja e plotë e kompensimit të shpenzimeve për fushatën zgjedhore, ose
- ndalim i pagesës së kompensimit të shpenzimeve për fushatë zgjedhore.

(2) Organizatorit të fushatës zgjedhore do t'i përcaktohet humbje e pjesshme e kompensimit të shpenzimeve për fushatën zgjedhore në rast kur do ta tejkalojnë shumën e lejuar të shpenzimeve për fushatë zgjedhore, në pajtim me nenin 84 të këtij kodi.

(3) Humbja e pjesshme e kompensimit të shpenzimeve për fushatën zgjedhore në rastet nga paragrafi (2) i këtij neni, përbëhet në zvogëlimin e shumës për kompensim të shpenzimeve të fushatës për aq sa është tejkaluar limiti i lejuar për shpenzim në fushatë zgjedhore. Nëse lartësia e shumës së mjeteve me të cilat është tejkaluar limiti i lejuar për shpenzim në fushatë zgjedhore është më e madhe se shuma për kompensim të shpenzimeve në fushatën zgjedhore, do të përcaktohet humbje e plotë e kompensimit të shpenzimeve për fushatën zgjedhore.

(4) Organizatorit të fushatës zgjedhore do t'i kumtohet ndalim për pagesë të kompensimit të shpenzimeve për fushatë zgjedhore në rastet kur në afatin dhe përmbajtjen e caktuar nuk i parashtrijë raportet financiare në pajtim me nenet 84-b paragrafët (1) dhe (2) dhe 85 të këtij kodi.

(5) Ndalimi për pagesë të kompensimit të shpenzimeve për fushatën zgjedhore në rastet nga paragrafi (4) i këtij neni zgjat deri në plotësimin e rregullt të obligimit në pajtim me nenet 84-b paragrafët (1) dhe (2) dhe 85 të këtij kodi.

(6) Vendimin për humbje të pjesshme përkatësisht të plotë të kompensimit të shpenzimeve për fushatë zgjedhore nga paragrafët (2) dhe (3) të këtij neni si dhe vendimin për ndërprerje të pagesës nga paragrafi (4) i këtij neni e merr Komisioni Zgjedhor Shtetëror me propozim të Entit Shtetëror për Revizion.

(7) Kundër vendimit nga paragrafi (6) i këtij neni që është përfundimtar, mund të ngritet kontest administrativ.

(8) Vendimi nga paragrafi (7) i këtij neni shpallet në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 24

Në nenin 179 shtohet paragrafi i ri (1), si vijon:

"(1) Gjobë në shumë prej 500 deri në 1000 euro në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje anëtarit të Qeverisë dhe zëvendësministrit nëse vepron në kundërshtim me nenin 8-a të këtij kodi."

Paragrafët (1) dhe (2) bëhen paragrafë (2) dhe (3).

Neni 25

Në nenin 187 pas fjalëve: "parti politike" vihet presje dhe shtohen fjalët: "koalicion respektivisht bartës i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve".

Neni 26

Neni 188-a ndryshohet si vijon:

"Gjobë në shumë prej 4 000 deri në 5 000 eurosh në kundërvlerë me denarë do t'i shqiptohet për kundërvajtje partisë politike, koalicionit, bartësit të listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve, respektivisht personave që kanë pasur qëllim që të kandidohen nëse donacionet e pashpenzuara nuk ua kthejnë në afatin e paraparë dhënësve të donacioneve në përpjesëtim me shumën e dhuruar, në rast të mosparashtrimit, respektivisht moskonfirmimit të listës së kandidatëve (neni 71 paragrafi (7))."

Neni 27

Në nenin 189 paragrafi (2) pas fjalëve: "parti politike" vihet presje dhe shtohen fjalët: "koalicion respektivisht bartës i listës së pavarur nga grupi i zgjedhësve".

Neni 28

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3420.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за финансирање на политичките партии,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2012 година.

Бр. 07- 4735/1
9 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорге Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ

Член 1

Во Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на Република Македонија“ број 76/2004, 86/2008, 161/2008, 96/2009 и 148/11), во членот 15 став 4 по зборот “услуга“ точката се брише и се додаваат зборовите: “и за тоа му доставува фактура“, а во третата реченица зборот “платената“ се заменува со зборот “фактурираната“.

Член 2

Во членот 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

“Регистарот од ставот 1 на овој член содржи податоци и за уплатените донации на субјекти кои директно или индиректно се поврзани со политичката партија или се под нејзина контрола.“

Ставот 3 станува став 4.

Ставот 4 кој станува став 5 се менува и гласи:

“Политичките партии се должни на својата веб страница да го објавуваат регистарот на донации на секои шест месеци за изминатиот шестмесечен период, во рок од 15 дена од денот на истекот на шестмесечниот период или на друг соодветен начин да го направат достапен до јавноста.“

Член 3

Во членот 26 став 1 по зборот “закон“ точката се брише и се додаваат зборовите: “и се спроведува секоја календарска година за претходната година.“

Член 4

Во членот 27 по ставот 5 се додаваат два нови става 6 и 7, кои гласат:

“Составен дел на образецот од ставот 5 на овој член е Упатството за начинот на пополнување на годишниот финансиски извештај.

Министерството за финансии најмалку еднаш годишно спроведува обуки на политичките партии за материјално-финансиското работење и начинот на пополнување на финансискиот извештај.“

Член 5

Во членот 27-а на крајот од реченицата точката се заменува со запирка и се додаваат зборовите: “најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година“.

Член 6

По насловот на Главата IV. Прекршочни одредби се додаваат два нови члена 27-б и 27-в, кои гласат:

“Член 27-б

Независно од прекршочната одговорност се запира (суспензија) исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, на политичката партија која до Државниот завод за ревизија нема да достави годишен извештај во пропишаниот рок согласно со членот 27 од овој закон и ако постави спротивно на членовите 16, 25 и 26 став 3 од овој закон.

Исплатата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија се запира (суспендира) и за политичката партија која нема да ги објави податоците за донациите примени во текот на годината согласно со членот 17 од овој закон.

Запирањето (суспензија) на исплатата од ставот 1 на овој член трае до уредно исполнување на обврските согласно со членовите 16, 25, 26 став 3 и 27 од овој закон, а запирањето на исплатата од ставот 2 на овој член трае до уредно исполнување на обврските согласно со членот 17 од овој закон.

Одлуката за запирање (суспензија) на исплатата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на предлог на Државниот завод за ревизија ја донесува министерот за правда.

Против одлуката од ставот 4 на овој член, која е конечна, може да се поведе управен спор.

Одлуката од ставот 5 на овој член се објавува во “Службен весник на Република Македонија“.

Член 27-в

Независно од прекршочната одговорност политичката партија која во пропишаниот рок нема да го објави годишниот финансиски извештај согласно со членот 27-а од овој закон, го губи правото на редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија, за период од три месеци.

Одлука за губење на правото на редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за период од три месеци, согласно со ставот 1 на овој член, на предлог на Државниот завод за ревизија ја донесува министерот за правда.

Против одлуката од ставот 2 на овој член, која е ко-
нечна, може да се поведе управен спор.

Одлуката од ставот 3 на овој член се објавува во
"Службен весник на Република Македонија".

Член 7

Во членот 29 се додава нов став 1, кој гласи:

"Глоба во износ од 1.000 до 2.000 евра во денарска
противвредност ќе ѝ се изрече на политичка партија
ако не постапи согласно со членот 17 став 5 од овој за-
кон."

Ставот 1 станува став 2.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на
објавувањето во "Службен весник на Република Маке-
донија".

L I G J

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT PËR FINANCIMIN E PARTIVE POLITIKE

Neni 1

Në Ligjin për financimin e partive politike ("Gazeta
Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 76/2004,
86/2008, 161/2008, 96/2009 dhe 148/11), në nenin 15
paragrafi 4 pas fjalës "shërbim" pika shlyhet dhe shtohen
fjalët: "dhe për këtë i dorëzon faturë", ndërsa në fjalinë e
tretë fjalët: "të paguar" zëvendësohet me fjalët: "të
faturuar".

Neni 2

Në nenin 17 pas paragrafit 2 shtohet paragraf i ri 3, si
vijon:

"Regjistri nga paragrafi 1 i këtij neni përmban të dhëna
edhe për donacionet e paguara të subjekteve që në mënyrë
të drejtpërdrejtë ose të tërthortë janë të lidhura me partinë
politike ose janë nën kontrollin e saj."

Paragrafi 3 bëhet paragraf 4.

Paragrafi 4 i cili bëhet paragraf 5 ndryshohet si vijon:

"Partitë politike obligohen që në ueb faqen e vet ta
publikojnë regjistrin e donacioneve në çdo gjashtë muaj
për periudhën e kaluar gjashtëmujore, në afat prej 15 ditësh
nga dita e kalimit të periudhës gjashtëmujore ose në
mënyrë tjetër adekuate ta bëjnë të kapshëm për publikun."

Neni 3

Në nenin 26 paragrafi 1 pas fjalës "ligj" pika shlyhet
dhe shtohen fjalët: "dhe zbatohet çdo vit kalendarik për
vitin paraprak."

Neni 4

Në nenin 27 pas paragrafit 5 shtohen dy paragrafë të
rinj 6 dhe 7, si vijojnë:

"Pjesë përbërëse e formularit nga paragrafi 5 i këtij
neni është Udhëzimi për mënyrën e plotësimit të raportit
financiar vjetor.

Ministria e Financave së paku një herë në vit realizon
trajtime të partive politike për punën materiale financiare
dhe mënyrën e plotësimit të raportit financiar."

Neni 5

Në nenin 27-a në fund të fjalisë pika zëvendësohet me
presje dhe shtohen fjalët: "më së voni deri më 30 prill në
vitin rrjedhës për vitin paraprak."

Neni 6

Pas titullit të kreut IV. Dispozita kundërvajtëse shtohen
dy nene të reja 27-b dhe 27-v, si vijojnë:

"Neni 27-b

Pavarësisht nga përgjegjësia kundërvajtëse, i ndërpritet
(suspendohet) pagesa e mjeteve për financim të rregullt
vjetor nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë, partisë
politike që në Entin Shtetëror për Revizion nuk do të
dorëzojë raport vjetor në afatin e përcaktuar në pajtim me
nenin 27 të këtij ligji dhe nëse vepron në kundërshtim me
nenet 16, 25 dhe 26 paragrafi 3 të këtij ligji.

Pagesa e mjeteve për financim të rregullt vjetor nga
Buxheti i Republikës së Maqedonisë i ndërpritet
(suspendohet) edhe partisë politike që nuk do t'i shpallë të
dhënat për donacionet e marra gjatë vitit në pajtim me
nenin 17 të këtij ligji.

Ndërprerja (suspendimi) i pagesës nga paragrafi 1 i
këtij neni zgjat deri në plotësimin e rregullt të obligimeve
në pajtim me nenet 16, 25, 26 paragrafi 3 dhe 27 të këtij
ligji, ndërsa ndërprerja e pagesës nga paragrafi 2 i këtij
neni zgjat deri në plotësimin e rregullt të obligimeve në
pajtim me nenin 17 të këtij ligji.

Vendimin për ndërprerjen (suspendimin) e pagesës së
mjeteve për financim të rregullt vjetor nga Buxheti i
Republikës së Maqedonisë me propozim të Entit Shtetëror
për Revizion, e miraton ministri i Drejtësisë.

Kundër vendimit nga paragrafi 4 i këtij neni që është
përfundimtar, mund të ngritet kontest administrativ.

Vendimi nga paragrafi 5 i këtij ligji shpallet në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 27-v

Pavarësisht përgjegjësisë kundërvajtëse partia politike e
cila në afatin e përcaktuar nuk do ta publikojë raportin
financiar vjetor në pajtim me nenin 27-a të këtij ligji, e
humb të drejtën e financimit të rregullt vjetor nga Buxheti i
Republikës së Maqedonisë, për periudhë prej tre muajsh.

Vendimin për humbjen e të drejtës së financimit të
rregullt vjetor nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë për
periudhë prej tre muajsh, në pajtim me paragrafin 1 të këtij
neni, me propozim të Entit Shtetëror për Revizion e
miraton ministri i Drejtësisë.

Kundër vendimit nga paragrafi 2 i këtij neni i cili është
përfundimtar, mund të ngritet kontest administrativ.

Vendimi nga paragrafi 3 i këtij neni shpallet në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

Neni 7

Në nenin 29 shtohet paragrafi i ri 1, si vijon:

"Gjohë në shumë prej 1 000 deri në 2 000 euro me
kundërvlerë në denarë do t'i kumtohet partisë politike nëse
nuk vepron në pajtim me nenin 17 paragrafi 5 të këtij ligji."

Paragrafi 1 bëhet paragraf 2.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e botimit në
"Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

3421.

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ-
ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КРИВИЧНИОТ
ЗАКОНИК

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Кривичниот законик,
што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 9 ноември 2012 година.

Бр. 07- 4739/1
9 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Ѓорѓе Иванов, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ
НА КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Во Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/2011 и 185/2011), насловот на членот 172 „Клевета“ и членот 172, насловот на членот 173 „Навреда“ и членот 173, насловот на членот 174 „Изнесување лични и семејни прилики“ и членот 174, насловот на членот 175 „Омаловажување со префрлање за кривично дело“ и членот 175, насловот на членот 176 „Неказнување за кривичните дела од членовите 172 до 175“ и членот 176, насловот на членот 177 „Изрекување судска опомена или ослободување од казна за кривичните дела од членовите 172 до 175“ и членот 177, насловот на членот 180 „Повреда на угледот на судот“ и членот 180, насловот на членот 183 „Гонење за кривични дела против угледот на странска држава и меѓународна организација“ и членот 183, насловот на членот 184 „Гонење за кривичните дела против честа и угледот“ и членот 184 и насловот на членот 185 „Објавување на судска пресуда“ и членот 185 се бришат.

Член 2

Во членот 178 зборовите: „затвор од три месеци до три години“ се заменуваат со зборовите: „парична казна“.

Член 3

Во членот 179 зборовите: „затвор од три месеци до три години“ се заменуваат со зборовите: „парична казна“.

Член 4

Во членот 181 зборовите: „или со затвор до три години“ се бришат.

Член 5

Во членот 182 зборовите: „или со затвор до три години“ се бришат.

Член 6

По членот 182 се додава нов наслов и нов член 182-а, кои гласат:

„Исклучување на одговорност за кривичните дела од членовите 178, 179, 181 и 182

Член 182-а

За кривичните дела од членовите 178, 179, 181 и 182 исклучена е одговорноста за новинар во вршење на новинарска професија, како и за други лица доколку изнесеното понижувачко мислење е дадено во одбрана на слободата за јавно изразување на мислата или на други права или при заштита на јавен интерес или други оправдани интереси, или со искрена намера или увереност во добронамерноста на неговото мислење.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон се запираат од извршување правосилно изречените казни или надоместоци на штетата за сторени кривични дела од Главата осумнаесетта „Кривични дела против честа и угледот“ од Кривичниот законик („Службен весник на Република Македонија“ број 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/2011 и 185/2011).

Кривичните или граѓанските постапки за сторени кривични дела од Главата осумнаесетта „Кривични дела против честа и угледот“ од Кривичниот законик кои се започнати пред влегувањето во сила на овој закон и не се правосилно завршени се запираат, а тужителот во рок од еден месец од приемот на решението за запирање на постапката може да поведе постапка за утврдување на одговорност за навреда или клевета и надоместување на штета согласно со закон.

За навреда или клевета сторена пред влегувањето во сила на овој закон, постапката против извршителот на делото може да се поведе со поднесување на тужба за утврдување на одговорноста и надоместување на штетата од оштетениот во рок од три месеци од денот кога дознал или требало да дознае за навредливата или клеветничката изјава и за идентитетот на лицето кое ја предизвикало штетата, но не подоцна од една година од денот на сторувањето на навредата или клеветата, согласно со закон.

Член 8

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

L I G J
PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E KODIT
PENAL

Neni 1

Në Kodin penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11 dhe 185/11), titulli i nenit 172 "Shpifja" dhe neni 172, titulli i nenit 173 "Ofendimi" dhe neni 173, titulli i nenit 174 "Paraqitja e rasteve personale dhe familjare" dhe neni 174, titulli i nenit 175 "Nënçmimi me mveshje të veprës penale" dhe neni

175, titulli i nenit 176 "Mosdënimi për vepra penale nga nenet 172 deri 175" dhe neni 176, titulli i nenit 177 "Shqiptimi i vërejtjes gjyqësore ose lirimi nga dënimi për vepra penale nga nenet 172 deri 175" dhe neni 177, titulli i nenit 180 "Cënimi i prestigjit të gjyqit" dhe neni 180, titulli i nenit 183 "Ndjekja për vepra penale kundër prestigjit të shtetit të huaj dhe organizatës ndërkombëtare" dhe neni 183, titulli i nenit 184 "Ndjekja për vepra penale kundër nderit dhe prestigjit" dhe neni 184 dhe titulli i nenit 185 "Shpallja e aktgjykimit gjyqësor" dhe neni 185 shlyhen.

Neni 2

Në nenin 178 fjalët: "burgim prej tre muaj deri në tri vite" zëvendësohen me fjalët: "dënim me para".

Neni 3

Në nenin 179 fjalët: "burgim prej tre muaj deri në tri vite" zëvendësohen me fjalët: "dënim me para".

Neni 4

Në nenin 181 fjalët: "ose me burgim deri në tri vite" shlyhen.

Neni 5

Në nenin 182 fjalët: "ose me burgim deri në tri vite" shlyhen.

Neni 6

Pas nenit 182 shtohen titulli i ri dhe neni i ri 182-a, si vijojnë:

"Përfashtimi i përgjegjësisë për vepra penale nga nenet 178, 179, 181 dhe 182

Neni 182-a

Për vepra penale nga nenet 178, 179, 181 dhe 182 përjashtohet përgjegjësia e gazetarit në kryerjen e profesionit të gazetarit, si dhe për persona tjerë nëse mendimi i shprehur nënçmues jepet në mbrojtje të lirisë së shprehjes së mendimit publik ose të drejtave tjera, ose gjatë mbrojtjes së interesit publik ose interesave tjera të arsyeshme, ose me qëllim dhe bindje të singertë në qëllimin e mirë të mendimit të tij."

Neni 7

Me ditën e hyrjes në fuqi të këtij ligji ndërpriten zbatimi i dënimeve të shqiptuara të plotfuqishme ose kompensimeve të dëmit për vepra të kryera penale nga Kreu i tetëmbëdhjetë "Vepra penale kundër nderit dhe prestigjit" nga Kodi penal ("Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë" numër 37/96, 80/99, 4/2002, 43/2003, 19/2004, 81/2005, 60/2006, 73/2006, 87/2007, 7/2008, 139/2008, 114/2009, 51/11, 135/11 dhe 185/11).

Procedurat penale apo civile për vepra të kryera penale nga Kreu i tetëmbëdhjetë "Vepra penale kundër nderit dhe prestigjit" nga Kodi penal që kanë filluar para hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe nuk kanë përfunduar në mënyrë të plotfuqishme ndërpriten, ndërsa paditësi në afat prej një muaji nga pranimit i aktvendimit për ndërprerjen e procedurës mund të ngritë procedurë për konstatim të përgjegjësisë për ofendim ose shpifje dhe kompensim të dëmit në pajtim me ligjin.

Për ofendim ose shpifje të kryer para hyrjes në fuqi të këtij ligji, procedura kundër kryerësit të veprës mund të ngritet me parashtrim të padisë për konstatim të përgjegjësisë dhe kompensim të dëmit nga i dëmtuari në afat prej tre muajsh nga dita kur ka kuptuar ose është

dashur të kuptojë për deklaratën ofenduese ose shpifëse dhe për identitetin e personit që e ka shkaktuar dëmin, por jo më vonë se një vit nga dita e kryerjes së ofendimit ose shpifjes, në pajtim me ligjin.

Neni 8

Ky ligj hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e botimit të tij në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë".

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 3422.

Врз основа на член 20 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 8/05, 150/07 и 35/11), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на Министерството за здравство се даваат на трајно користење без надомест недвижните ствари кои се наоѓа на КП.бр.2796 дел 1, улица Маршал Тито, култура 50000-земјиште под зграда, со површина од 934м², КП.бр.2796 дел 1, ул. Маршал Тито, култура 60000- земјиште под помошна зграда со површина 39м², КП.бр.2796 дел 1, ул.Маршал Тито, култура 70000-дворно место, со површина од 1855м² и КП.бр.2798, ул.Маршал Тито, култура 60000- земјиште под помошна зграда, со површина 7м² катастарска општина Бања, евидентирана во Имотен лист бр.974 сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.41-6405/1
6 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

3423.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2012 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН ИМОТ

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа: стан на ул. „Климент Охридски“ бр.23 кат 4 стан 16 во Скопје со површина од 110 м² и подрум со површина од 9м², лоцирани во Скопје, Центар на КП 11832/1 запишани во Имотен лист бр.42365 за КО Центар 1 Скопје, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на усно јавно налагавање со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења во износ од 8.394.873,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8062/1
6 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3424.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ**

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа: локал на ул. „3-та Македонска ударна бригада“ бр.2 во Куманово со површина од 80 м² и дворно место со вкупна површина од 742 м² лоцирани во Куманово, на КП 17944 запишани во Имотен лист бр.14328 за КО Куманово сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на усно јавно налагавање со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења во износ од 4.670.643,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8062/2
6 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3425.

Врз основа на член 37 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одзементи предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/08 и 145/10), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.11.2012 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ПРОДАЖБА НА ОДЗЕМЕН НЕДВИЖЕН
ИМОТ**

Член 1

Да се изврши продажба на одземен недвижен имот и тоа: вила на ул. „Питу Гули“ бр. 13 во Скопје со вкупна површина од 1800 м² и тоа двор 1526м², под

зграда 251 м² и помошни згради 23 м² лоциран во Скопје, запишани во Имотен лист бр.15753 КП бр.1676, КО Центар 2 во сопственост на Република Македонија.

Член 2

Продажбата на одзементиот недвижен имот од член 1 од оваа одлука да се изврши по пат на усно јавно налагавање со почетна продажна цена утврдена согласно проценката на Министерство за правда- Бирото за судски вештачења во износ од 82.614.641,00 денари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-8062/3
6 ноември 2012 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

3426.

Врз основа на член 34 став 1 од Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2012 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ДИРЕКТОР
НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ
ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА**

1. Мурат Лумани се разрешува од должноста директор на КПУ Казнено – поправен дом од отворен вид Струга, поради истек на мандатот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8479/1
6 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

3427.

Врз основа на член 34 став 1 од Закон за извршување на санкциите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/2006 и 57/2010), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 ноември 2012 година, донесе

**Р Е Ш Е Н И Е
ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА КПУ КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ОД ОТВОРЕН ВИД СТРУГА**

1. За директор на КПУ Казнено – поправен дом од отворен вид Струга, се именува Арменд Шакири.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-8480/1
6 ноември 2012 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3428.

Врз основа на член 69 алинеја 2 од Законот за здравјето на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ број 29/05, 81/08, 20/09, 57/10, 17/11 и 148/11), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

Н А Р Е Д Б А

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА МЕЃУНАРОДНИОТ СТАНДАРД ЗА ПРАТКИТЕ ВО ТРАНЗИТ БР. 25

Член 1

Со оваа наредба се пропишува начинот на спроведување на меѓународниот стандард за пратките во транзит бр. 25.

Член 2

Во постапката за спроведување на идентификацијата, процената и управувањето со фитосанитарни ризици поврзани со пратките во транзит, може да се примени меѓународниот стандард за пратките во транзит бр. 25 кој е даден во Прилог и е составен дел на оваа наредба.

Член 3

Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.17-615/4
19 октомври 2012 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

Прилог

ПРАТКИ ВО ТРАНЗИТ Фитосанитарна мерка бр. 25 (2006)

ОДОБРЕНО

Овој стандард беше одобрен од страна на привремената Комисијата за фитосанитарни мерки во април 2006 година.

ВОВЕД

ПРЕДМЕТ

Овој стандард ги опишува постапките за идентификација, проценка и управување со фитосанитарните ризици поврзани со пратките од контролираните производи, кои поминуваат низ некоја земја без да бидат увезени. На тој начин сите фитосанитарни мерки кои се применети во земјата на транзит ќе бидат технички оправдани и потребни за да се спречи внесувањето и/или ширењето на штетните организми во таа земја.

ЛИТЕРАТУРА

Поимник на фитосанитарни термини 2006. ISPM бр. 5. ФАО, Рим

Упатство за фитосанитарен регулаторен систем за увоз ISPM бр. 20, ФАО, Рим

Упатство за преглед, 2005. ISPM бр. 23. ФАО, Рим

Упатство за анализа на ризик од штетни организми, 1996. ISPM бр. 2. ФАО, Рим.

Упатство за фитосанитарна сертификација, 2001. ISPM бр. 12, ФАО, Рим

Упатство за известување при неусогласени и итни постапки, 2001. ISPM бр. 13, ФАО, Рим.

Меѓународната конвенција за заштита на растенијата, 1997. ФАО, Рим.

Известување за штетните организми, 2002. ISPM бр. 17, ФАО, Рим.

Анализа на ризик за карантински штетни организми вклучувајќи анализа на ризик на животната средина и генетски модифицираните организми, 2004. ISPM бр.11, ФАО, Рим.

ДЕФИНИЦИИ

Дефинициите за фитосанитарните термини употребени во овој стандард може да се најдат во ISPM бр. 5 (Поимник на фитосанитарни термини).

ПРЕГЛЕД НА УСЛОВИ

Меѓународната трговија го опфаќа и движењето на пратките од контролираните производи кои поминуваат низ некоја земја без да бидат увезени, минувајќи преку Царинската контрола¹. Ваквите движења може да претставуваат фитосанитарен ризик за земјата на транзит. Договорните страни на IPPC можат да применат мерки за пратките во транзит во рамки на нивните територии (членови VII.1c and VII.2g од IPPC, 1997 година), под услов тие мерки да бидат технички оправдани и потребни за да се спречи внесување и/или ширење на штетни организми (Член VII.4 од IPPC, 1997 година).

Овој стандард предвидува упатства, со кои Националната организација за заштита на растенијата (во натамошниот текст NPPO) на земјата на транзит, може да одлучи кои движења на пратки налагаат интервенција од NPPO и се предмет на примена на фитосанитарните мерки, исто така да одлучи и за видот на фитосанитарните мерки кои треба да се применат. Во вакви случаи се опишани одговорностите и компонентите на транзитниот систем, заедно со потребата за комуникација и соработка, недискриминација, преглед и документација.

ИСТОРИЈАТ

Пратките во транзит и нивните превозни средства се дадени во членот VII и членот I во рамките на IPPC.

Член VII.1c наведува:

„Со цел да го спречи внесувањето и/или ширењето на регулираните штетни организми на своите територии, договорните страни имаат суверено право да регулираат... и, за таа цел, можат... да го забранат или ограничат движењето на регулирани штетни организми на нивните територии.“

Член VII.4 наведува:

„Договорните страни може да ги применат мерките наведени во овој член за пратките кои се транзитираат преку нивните територии, само кога мерките се технички оправдани и се неопходни за да се спречи внесувањето и/или ширењето на штетните организми“.

¹ Царинските техники кои ги опфаќаат сите аспекти на царинското законодавство, вклучувајќи го и Анекс E1 во врска со царински транзит и Анекс E2 во врска со претоварањето, се усогласени со „Меѓународната конвенција за поедноставување и усогласување на царинските постапки“, позната и како Конвенцијата од Кјото, 1973 година.

Член I.4 наведува:

„Договорните страни треба да сметаат дека одредбите од оваа Конвенција, освен растенијата и растителните производи, ги опфаќаат и локациите за складирање, пакување, превозните средства, контејнерите, почвата и сите останати организми, предмети или материјали кои можат да бидат носители на штетни организми, особено ако е застапено и меѓународно транспортирање.“ Транзитот го вклучува движењето на пратките со контролирани производи кои поминуваат низ некоја земја (во натамошниот текст – земја на транзит) без да бидат увезени. Пратките во транзит претставуваат потенцијал за внесување и/или ширење на штетни организми во земјата на транзит.

Пратките во транзит може да поминат низ земјата на транзит и притоа доколку е потребно, да останат затворени и запечатени, без да се раздвојат или комбинираат со други пратки и тоа без промени на пакувањето. Под вакви услови, движењето на пратките не претставува фитосанитарен ризик и за истите нема потреба од фитосанитарни мерки, особено ако истите се транспортираат во запечатени контејнери². Во вакви услови, може да се предвидат планови за непредвидени околности, за справување со непредвидени ситуации, како што е несреќа при транзит.

Пратките и нивните превозни средства кои поминуваат низ некоја земја, се случува да бидат транспортирани или ракувани на начин што ќе претставува фитосанитарен ризик за таа земја. Ова се случува само кога пратките се транспортираат повеќе отворени отколку затворени или кога тие не поминуваат директно низ земјата, туку се складираат, се раздвојуваат, се комбинираат или повторно се пакуваат или пак кога се менуваат средствата за транспорт (од брод на вагон).

Во вакви случаи, треба да се применат фитосанитарните мерки за земјата на транзит, кои ефикасно би спречиле внесувањето на штетни организми и/или нивното ширење во таа земја.

Треба да се потенцира дека терминот „транзит“ не се користи само за фитосанитарни цели, туку е прифатен како термин за редовната постапка за движење на пратки преку Царинска контрола. Царинската контрола може да вклучи проверка на документ, следење (електронска фома), запечатување, контрола на превозникот и контрола на увоз/извоз. Царинската контрола не е поставена за да го обезбеди фитосанитарниот интегритет и безбедноста на пратките и со тоа не се обезбедува заштита против внесувањето и/или ширењето на штетни организми.

Претоварањето е посебна фаза на транспортот на пратки помеѓу земјите. При тоа се однесува на преносот на пратките од едно превозно средство во друго превозно средство (истовар на брод од пристаниште), во текот на транспортот. Обично, претоварањето се одвива во рамките на подрачјето, кое е под Царинска контрола и истото го определува Царината. Претоварањето може да се врши во земјата на транзит и тој начин да биде опфатен со овој стандард.

УСЛОВИ

1. Анализа на ризик во земјата на транзит

Анализа на ризик се однесува со размена на значајните податоци од анализата на ризик од штетните организми (PRA), кои се добиени и/или унапредени од договорните Национални организации за заштита на растенијата, на земјата - увозник и земјата - извозник.

1.1 Идентификација на ризик

Со цел да се идентификуваат потенцијалните фитосанитарни ризици поврзани со пратките во транзит, Националната организација за заштита на растенијата на земјата на транзит треба да ги собере и преработи важните информации.

Информациите ги содржат следните компоненти:

- постапки применети од Царината и од другите релевантни институции;
- класа на производи или контролирани производи во транзит и земјата на потекло;
- средства и методи за транспорт на пратките во транзит;
- регулирани штетни организми поврзани со пратките во транзит;
- распространетост на домаќинот во земјата на транзит;
- одредување на маршрута на движење во земјата на транзит;
- можност на штетните организми да излезат од пратките;
- постоење на фитосанитарни мерки за пратките од производи во транзит;
- видови на пакување и
- услови при транспортот (ладење, изменета атмосфера и т.н.).

Националната организација за заштита на растенијата може да одлучи пратките во транзит, кои не претставуваат потенцијален фитосанитарен ризик, да се претоварат или да продолжат со движењето без фитосанитарни постапки. Ова е во случаи кога нема регулирани штетни организми, поврзани со пратките во транзит.

Националната организација за заштита на растенијата може да одлучи дали пратките во транзит претставуваат незначителен фитосанитарен ризик и да продолжат да се движат без фитосанитарни постапки. Предвидено во случаи кога превозните средства или пакувањата се целосно затворени, запечатени и безбедни или кога штетните организми се контролирани од страна на земјата на транзит и не постои веројатност да излезат од пратката во транзит, таквите можат да продолжат да се движат без фитосанитарни постапки.

Ако се идентификуваат потенцијалните фитосанитарни ризици, потребна е процена на ризик за одредени штетни организми или производите во транзит, со цел да се идентификува потребата и техничката оправданост на фитосанитарната мерка.

Треба да се земат во предвид при разгледување само оние фитосанитарни ризици кои се однесуваат на регулирани штетни организми во земјата на транзит или за штетните организми кои се под итна постапка во таа земја.

² Стандардно, целосно затворени во безбедени контејнери, најчесто се користат при прекуокеанскиот транспорт.

1.2 Процена на ризик

Процената на фитосанитарен ризик кој се однесува на маршрутата на транзитирање, треба да се фокусира само на проценување на веројатноста од внесување или ширење на штетните организми кај пратките во транзит. Потенцијалните економски последици треба да бидат претходно проценети во случај на постоечки регулиран штетен организам и затоа не треба да се повторуваат.

Насоката за проценка на веројатноста од внесување и ширење на одреден штетен организам е предвидена во ISPM бр.11 (2004, Анализа на ризик за карантински штетни организми, вклучувајќи и анализа на ризици на животната средина и генетски модифицираните организми), особено поглавјето 2.2.

За пратките во транзит важни се следните информации:

- начините за внесување и/или ширење на регулирани штетни организми преку пратките во транзит;
- механизмот за ширење и подвижност на одредени штетни организми;
- превозните средства (камион, воз, авион, брод и др.);
- фитосанитарната безбедност на превозното средство (затворено, запечатено и др.);
- пакување и видот на пакувањето;
- промени во составот на пратката (комбиниран, раздвоен, препакуван);
- времетраење на транзитот или складирањето и условите за складирање;
- маршрута на пратката, претходно и во самата земја на транзит и
- зачестеност, обем и период на транзит.

Во случаи кога Националната организација за заштита на растенијата преку процената на ризик ќе ги идентификува фитосанитарните ризици, треба да се земе во предвид начинот за управување со ризик од штетни организми.

1.3 Управување со ризик

Врз основа на процената на ризик, пратките во транзит може се класифицираат од страна на Националната организација за заштита на растенијата во две широки категории на управување со ризик:

- транзит за кој не се потребни дополнителни фитосанитарни мерки или
- транзит за кој се потребни дополнителни фитосанитарни мерки.

Повеќе детали за управувањето со ризик се наведени во ISPM бр. 11 (2004, Анализа на ризик за карантински штетни организми вклучувајќи и анализа на ризици на животната средина и генетските модифицирани организми).

1.3.1 Транзит за кој не се потребни дополнителни фитосанитарни мерки

Националната организација за заштита на растенијата преку процената на фитосанитарен ризик, може да одлучи дека е доволна само Царинската контрола. Затоа, во таков случај, Националната организација за заштита на растенијата не треба да примени ниту една фитосанитарна мерка, освен Царинската контрола.

1.3.2 Транзит за кој се потребни дополнителни фитосанитарни мерки

Процената на ризик за пратките во транзит треба да потврди дали се потребни одредени фитосанитарни мерки. Овие мерки се однесуваат на:

- проверка на идентитетот и интегритетот на пратката (повеќе детали се наведени во ISPM бр. 23: Насоки за преглед);
- фитосанитарен документ за движење (дозвола за транзит);
- фитосанитарни сертификати (со барањата за транзит);
- определување места на влез и излез;
- проверка при излезот на пратката;
- начин на транспорт и определување на транзитни маршрути;
- утврдување на промените во составот на пратката (комбиниран, раздвоен, препакуван);
- користење на опрема или објекти кои се пропишани од Националната организација за заштита на растенијата;
- царински објекти прифатени од Националната организација за заштита на растенијата;
- фитосанитарни третмани (пред товарање, третмани кога содржината на пратката е сомнителна);
- следење на пратката додека е во транзит;
- физички услови (ладење, пакување безбедно од штетни организми и/или превозно средство кое спречува нивно излегување);
- употреба на посебни печати од Националната организација за заштита на растенијата, за превозните средства или пратката;
- посебни планови на превозникот за управување при итни случаи;
- време на транзит или сезонски ограничувања;
- документација покрај онаа која се бара од Царината;

- преглед на пратките од страна на Националната организација за заштита на растенијата;
- пакување и
- отстранување на отпадот.

Ваквите фитосанитарни мерки треба се применуваат за регулирани штетни организми во земјата на транзит или за оние штетни организми кои се под итна постапка во таа земја.

1.3.3 Други фитосанитарни мерки

Доколку фитосанитарните мерки за пратките во транзит не се достапни или е невозможно да се применат, Националната организација за заштита на растенијата треба да побара ваквите пратки да бидат подложени на истите услови како увозните, што може да ја вклучи и забраната. Доколку пратките во транзит се чуваат или се препакуваат на начин на кој би претставувал фитосанитарен ризик, Националната организација за заштита на растенијата одлучува дали овие пратки треба да ги исполнуваат условите за увоз или да се подложат на други фитосанитарни мерки.

2. Воспоставување на транзитен систем

Договорната страна може да обезбеди транзитен систем за фитосанитарна контрола на пратките во транзит преку Националната организација за заштита на растенијата, Царината како и преку други релевантни институции од нивната земја. Целта на ваквиот транзитен систем е да се спречи во земјата на транзит внесу-

вањето и/или ширењето на регулираните штетни организми кои се поврзани со пратките во транзит и нивните превозни средства. Транзитните системи се засновани на регулаторна рамка од фитосанитарното законодавство, регулативи и постапки.

Транзитниот систем е под надлежност на Националната организација за заштита на растенијата, Царината и другите релевантни институции во соработка и истиот треба да обезбеди дека се применети пропишаните фитосанитарни мерки.

Националната организација за заштита на растенијата е орган кој е одговорен за фитосанитарните начини на транзитниот систем и ги воспоставува и спроведува фитосанитарните мерки кои се потребни за управување со фитосанитарен ризик, земјаки ги во предвид и процедурите на Царината за транзит.

3. Мерки при неусогласеност и итни случаи

Во транзитниот систем се вклучуваат мерките при неусогласеност и итни случаи кои се воспоставуваат од Националната организација за заштита на растенијата, (инциденти во земјата на транзит кои можат да доведат до неочекувано излегување на регулираниот штетен организам од пратката која се движи во транзит). ISPM бр. 13 (Упатство за известување на неусогласеност и итна постапка), содржи посебни упатства за земјата на транзит за издавање на известувања за неусогласеност на земјата-извозник и на земјата која е крајна дестинација.

4. Соработка и комуникација на своја територија

Соработката меѓу Националната организација за заштита на растенијата, Царината и другите институции е од суштинско значење за да се воспостави и одржи ефикасен транзитен систем и да се идентификуваат пратките со регулирани производи кои се транзитираат. Затоа потребен е посебен договор со Царината, за да биде информирана Националната организација за заштита на растенијата, исто така треба да има и пристап до пратките кои се под царинска контрола.

Националната организација за заштита на растенијата треба да воспостави соработка и да одржува комуникација со сите засегнати страни кои се вклучени во транзитот.

5. Недискриминација

Пратките во транзит не треба да бидат предмет на построги фитосанитарни мерки од оние кои се применуваат за пратки со ист фитосанитарен статус, увезени во таа земја на транзит.

6. Преглед

Националната организација за заштита на растенијата во соработка со надлежните институции и засегнатите страни, треба да го ревидира и прилагоди транзитниот систем, видовите на пратки во транзит и потенцијалните фитосанитарни ризици.

7. Документација

Секој транзитен систем треба да биде соодветно опишан и документиран.

Фитосанитарните услови, ограничувања и забрани за пратките во транзит, треба да се стават на располагање на договорните страни кои се директно засегнати од овие мерки.

СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3429.

Врз основа на Амандман XXIX на Уставот на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр.107/2005 година), член 42 од Законот за судовите („Службен весник на РМ“ бр.58/2006) и член 31 став 1 алинеја 4 и член 46 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 60/2006 година), Судскиот совет на Република Македонија на редовната 138-ма седница одржана на ден 7.11.2012 година, ја донесе следната

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ ПОРОТНИЦИ НА ОСНОВЕН СУД СТРУМИЦА

За судии поротници на Основен суд Струмица се избрани:

1. СТОЈАН ТАБАНОВ
2. СИЛВАНА АНГЕЛОВА
3. СИЛВАНА ТУПАРОВА
4. ХРИСТО ХРИСТОВ
5. МИЛА РАДОВАНОВИЌ
6. КОСТА ТАНЧЕВ
7. ЉУБЕН КОСТАДИНОВ
8. ДАНАИЛ ДАНАИЛОВСКИ
9. ЃОРЃЕ МАТКОВ
10. ВИОЛЕТА ВЕЛУСЛИЕВА
11. ИЛИЈА КОТЕВ
12. ГОРАН КОСТЕВСКИ
13. ДАРИНКА МАНЧЕВА
14. МИЛИЦА НАСКОВА
15. САЃА ПЕТРОВА –ДИКОВ
16. АЛЕКСАНДАР БЈАДОВ
17. ЕЛИЗАБЕТА СТОЈЧЕВА
18. ВЛАДИМИР ИЧКОВ
19. СТОЈАН ТРАЈКОВ
20. ВЕСНА РУТЕВ
21. КРСТИНА ТУПАРОВА
22. ГОРАНА ИЛИЕВСКА - ГУНЧЕВА
23. КРСТИНА НИКОЛОВА
24. ДРАГАН МАЦИРОВ
25. ДАНА ГАРВАНЛИЕВА
26. ИЛИЈА МАНОЛЕВ
27. СОФИЈА ПЕТКОВИЌ
28. ИВАН СТОЈАНОВ
29. МАРЈАН МАВРОВ
30. ЃОРЃИ КАЦУРОВ
31. ДЕСАНКА ЈОВАНОВА
32. САВЕТКА ПОПОВ
33. СОФИЈА СЕРАФИМОВА
34. ЃУРГИЦА ЗЛАТКОВА
35. АНГЕЛИНА ПАНОВА
36. ДЕМИР ЃУЛАПОВ
37. ЕЛЕОНОРА НИКОЛОВА ЛОТХ
38. ЕЛИСАВЕТА ТАШУРОВА
39. ДРАГИЦА ВИТАНОВА.

Оваа одлука влегува во сила 7.11.2012 година.

Бр. 07-1677/1
8 ноември 2012 година
Скопје

Судски совет
на Република Македонија
Претседател,
Александра Зафировска, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

3430.

Врз основа на член 8 став 1 од Уредбата за условите, критериумите и начинот на доделување на категорија – спортска надеж („Службен весник на Република Македонија“ бр. 127/08 и 107/12), директорот на Агенцијата за млади и спорт, на ден 08 ноември 2012 година, донесе

Л И С Т А НА КАТЕГОРИЗИРАНИ СПОРТИСТИ – СПОРТСКА НАДЕЖ

Олимписки спортови – Екипни спортови

Фудбал

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
1.	Дамјан Владимир Шишковски	роден 18.03.1995г. во Скопје
2.	Егзон Екрем Бејтулаи	роден 07.01.1994г. во Тетово
3.	Виктор Атанас Ангелов	роден 27.03.1994г. во Дортмунд, СРГ
4.	Костадин Васил Џинов	роден 03.03.1994г. во Гевгелија
5.	Ваљмир Хиџет Нафиу	роден 23.04.1994г. во Тетово
6.	Дарко Јовица Велковски	роден 21.06.1995г. во Скопје
7.	Ѓоко Бранко Зајков	роден 10.02.1995г. во Скопје
8.	Дејан Марјан Илиев	роден 25.02.1995г. во Струмица
9.	Теодор Зоран Фидановски	роден 24.10.1996г. во Скопје
10.	Антонио Илчо Илиевски	роден 23.07.1996г. во Скопје
11.	Костадин Мито Зајков	роден 14.06.1996г. во Гевгелија
12.	Таулент Фатмир Сулејманов	роден 15.11.1996г. во Скопје
13.	Доријан Бобан Бабунски	роден 29.08.1996г. во Скопје
14.	Тихомир Ѓорѓе Костадинов	роден 04.03.1996г. во Скопје
15.	Димитар Томе Георгиев	роден 23.01.1997г. во Струмица
16.	Слободан Томе Боцевски	роден 05.03.1997г. во Скопје
17.	Валентин Гоце Кочовски	роден 01.03.1997г. во Скопје
18.	Петар Зоран Петковски	роден 03.01.1997г. во Скопје
19.	Мартин Борче Христов	роден 31.01.1997г. во Скопје
20.	Александар Јорданчо Мирчевски	роден 25.01.1997г. во Скопје

Кошарка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
21.	Симеон Љубе Митров	роден 12.02.1996г. во Скопје
22.	Мартин Ангел Шалев	роден 09.03.1996г. во Штип
23.	Филип Драган Бакоч	роден 02.05.1996г. во Скопје
24.	Илија Кирил Парталов	роден 30.09.1996г. во Струмица
25.	Лука Слободан Петровски	роден 20.10.1996г. во Скопје
26.	Филип Благоја Јанковски	роден 09.05.1996г. во Скопје
27.	Андреј Владо Цветковски	роден 20.09.1996г. во Скопје
28.	Андреј Емил Магдевски	роден 14.01.1996г. во Скопје
29.	Кристијан Зоран Николов	роден 05.10.1996г. во Скопје
30.	Ненад Бране Стојановски	роден 12.07.1996г. во Куманово

31.	Оливер Антонио Двојаковски	роден 26.01.1997г. во Берово
32.	Методија Благоја Бешлиовски	роден 19.08.1996г. во Скопје
33.	Софија Драган Лазареска	роден 22.05.1995г. во Скопје
34.	Форка Зоран Ѓорѓиева	роден 23.10.1995г. во Кавадарци
35.	Ивона Љупчо Пејковска	роден 16.11.1995г. во Скопје
36.	Ивана Трајче Кметовска	роден 05.02.1995г. во Скопје
37.	Нена Зоран Трајчевска	роден 26.11.1994г. во Скопје
38.	Александра Драги Стојановска	роден 25.07.1994г. во Скопје
39.	Лидија Слаѓан Цветковска	роден 24.02.1995г. во Куманово
40.	Ива Ѓоко Крстевска	роден 01.07.1996г. во Скопје
41.	Тања Стојмир Стојановска	роден 02.09.1996г. во Охрид
42.	Драгана Будимир Јоловиќ	роден 31.05.1994г. во Скопје
43.	Ангела Јорданчо Давиткова	роден 15.07.1994г. во Скопје
44.	Јована Благоја Петкоска	роден 30.08.1994г. во Струга

Ракомет

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
45.	Бојан Миле Мацовски	роден 08.05.1994г. во Скопје
46.	Горан Илче Крстевски	роден 29.03.1996г. во Битола
47.	Дарко Стефанчо Коруновски	роден 27.01.1994г. во Скопје
48.	Иван Зарко Ангелов	роден 11.11.1994г. во Струмица
49.	Марко Жарко Нелоски	роден 06.06.1996г. во Струга
50.	Мартин Јовица Велковски	роден 10.03.1997г. во Скопје
51.	Стефан Злате Дрогришки	роден 09.09.1994г. во Битола
52.	Томе Ѓорѓи Нацев	роден 10.04.1994г. во Струга
53.	Филип Горан Ивановски	роден 02.05.1994г. во Битола
54.	Борјан Миле Мацовски	роден 08.05.1994г. во Скопје
55.	Кристијан Никола Давитковски	роден 20.08.1996г. во Скопје
56.	Мартин Пеппи Манасков	роден 07.06.1994г. во Велес
57.	Никола Иван Кизиќ	роден 12.07.1996г. во Скопје
58.	Тоше Лазо Ончев	роден 27.12.1996г. во Велес
59.	Филип Кочо Талески	роден 28.03.1996г. во Прилеп
60.	Марина Никола Митоска	роден 24.01.1996г. во Струга
61.	Марианцела Светомир Здравковска	роден 14.06.1996г. во Скопје
62.	Ангела Методија Петровска	роден 30.05.1996г. во Битола
63.	Сара Дејан Ристовска	роден 09.09.1996г. во Скопје
64.	Теодора Никола Керамичиева	роден 14.01.1996г. во Скопје
65.	Ивана Кузман Гакидова	роден 27.12.1995г. во Скопје
66.	Драгана Зоран Петковска	роден 12.06.1996г. во Скопје
67.	Сара Никола Николовска	роден 24.01.1996г. во Скопје
68.	Маја Златко Каранфиловска	роден 01.05.1996г. во Битола
69.	Сара Васил Митова	роден 05.10.1996г. во Скопје

Одбојка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
70.	Марија Василчо Ричлиева	роден 19.06.1996г. во Струмица
71.	Елена Илија Пандева	роден 19.11.1995г. во Струмица
72.	Матеа Драган Кофилоска	роден 15.03.1994г. во Скопје
73.	Ивана Горан Јанкова	роден 07.02.1995г. во Скопје
74.	Тамара Борис Чуприна	роден 05.07.1996г. во Тетово
75.	Борислава Боце Мирчевска	роден 27.02.1996г. во Тетово
76.	Драгана Златко Зафировска	роден 09.05.1996г. Тетово
77.	Ана Златко Павловска	роден 26.07.1996г. во Тетово
78.	Викторија Ивица Михајлова	роден 16.02.1997г. во Штип
79.	Славе Драган Наков	роден 25.08.1994г. во Струмица
80.	Филип Блажо Манџуков	роден 18.03.1996г. во Струмица
81.	Бесим Дурим Љума	роден 14.10.1993г. во Тетово
82.	Драганчо Костадина Нане	роден 11.03.1993г. во Прилеп
83.	Оливер Мики Гажоски	роден 08.08.1994г. во Прилеп
84.	Методија Марјанчо Басароски	роден 17.10.1993г. во Прилеп
85.	Мартин Миле Стоиловски	роден 03.04.1994г. во Штип
86.	Дарко Васо Ангеловски	роден 04.02.1994г. во Скопје
87.	Ристо Милан Клопчески	роден 19.05.1993г. во Скопје
88.	Тодор Ванчо Санев	роден 21.09.1996г. во Штип
89.	Емин Љупчо Веселкоска	роден 02.03.1997г. во Скопје

Ватерполо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
90.	Мартин Александар Пановски	роден 27.08.1993г. во Скопје
91.	Марко Зоран Новковиќ	роден 03.03.1995г. во Скопје
92.	Матеј Љупчо Георгиевски	роден 15.07.1993г. во Скопје
93.	Илина Владимир Димовска	роден 28.02.1995г. во Скопје
94.	Павел Љупчо Георгиевски	роден 29.01.1995г. во Скопје
95.	Александар Дејан Николовски	роден 03.02.1994г. во Скопје
96.	Дино Горан Ханџиски	роден 03.08.1994г. во Скопје
97.	Дарко Александар Пановски	роден 26.07.1997г. во Скопје
98.	Емил Иван Петровски	роден 07.08.1995г. во Скопје
99.	Томи Илија Кепевски	роден 28.05.1994г. во Скопје

Хокеј

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
100.	Стефан Филип Деџковски	роден 24.08.1993г. во Скопје
101.	Кристијан Ристо Ташевски	роден 12.11.1993г. во Скопје
102.	Драган Љупчо Тануровски	роден 15.01.2001г. Скопје
103.	Бојан Игор Василковски	роден 09.08.2001г. во Скопје
104.	Теодор Антонио Павловски	роден 12.09.1998г. во Скопје

Олимписки спортови – Индивидуални спортови
Атлетика

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
105.	Ристе Драган Пандев	роден 25.01.1994г. во Струмица
106.	Валбона Шериф Селими	роден 07.05.1994г. во Скопје
107.	Дрита Аднан Исџами	роден 01.08.1996г. во Скопје
108.	Сермедије Муарем Латифова	роден 07.10.1995г. во Велес
109.	Ангела Сашо Секулоска	роден 23.10.1995г. во Охрид
110.	Џенета Насер Шабани	роден 14.07.1995г. во Скопје
111.	Софијан Исмаил Рамадани	роден 22.05.1995г. во Тетово
112.	Марија Магдалена Зоран Василевска	роден 20.09.1994г. во Скопје
113.	Никола Горан Зарковски	роден 15.09.1994г. во Куманово
114.	Марија Ацо Цветаноска	роден 30.07.1994г. во Кичево

Бокс

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
115.	Хајдин Нијази Ферати	роден 24.02.1995г. во Скопје
116.	Синан Мухарем Џеладин	роден 11.01.1993г. во Скопје
117.	Ардин Кемал Хани	роден 05.04.1994г. во Струга
118.	Мендо Јахир Џеладин	роден 26.01.1993г. во Гифхорн, СР Германија
119.	Џемаил Рустем Сакиповски	роден 13.06.1996г. во Куманово
120.	Стефан Љупчо Петрески	роден 15.03.1995г. во Струга
121.	Кристијан Дејан Андреев	роден 07.04.1995г. во Скопје
122.	Албин Фатмир Алили	роден 06.11.1993г. во Скопје
123.	Осман Бајрам Демиров	роден 09.07.1996г. во Штип
124.	Севен Аки Дурмишев	роден 21.01.1996г. во Штип

Борење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
125.	Адем Шефкет Адем	роден 02.10.1995г. во Скопје
126.	Димитарче Кире Здравков	роден 26.12.1994г. во Штип
127.	Стефан Тони Никовски	роден 09.06.1995г. во Штип
128.	Самир Хаки Редџи	роден 24.12.1997г. во Скопје
129.	Раиф Ејуп Камбери	роден 07.07.1994г. во Скопје
130.	Фуат Нафи Каиловски	роден 18.04.1994г. Скопје
131.	Мехмет Сефер Мустафа	роден 01.10.1996г. во Скопје
132.	Иван Јорданчо Јанев	роден 26.05.1995г. во Кочани
133.	Ѓорѓе Илија Ангелов	роден 07.09.1995г. во Штип
134.	Герче Ванчо Батески	роден 12.04.1996г. во Радовиш

Кајак

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
135.	Иван Звонко Делиев	роден 02.11.1992г. во Скопје
136.	Игор Димче Стефановски	роден 19.12.1993г. во Велес
137.	Иван Миле Лајлушев	роден 27.03.1994г. во Велес
138.	Вили Ана Јорданов	роден 03.09.1995г. во Велес
139.	Јован Никола Чакарески	роден 23.07.1994г. во Струга
140.	Евгенија Никола Чакареска	роден 14.07.1994г. во Струга
141.	Стефан Горан Кочов	роден 19.10.1997г. во Велес
142.	Мартин Роберто Лазаровски	роден 21.06.1996г. во Велес
143.	Александар Никола Златаров	роден 17.04.1997г. во Велес
144.	Јованче Зоран Кимовски	роден 03.10.1995г. во Велес

Пливање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
145.	Дамјан Сашо Петровски	роден 06.11.1993г. во Скопје
146.	Симона Коста Маринова	роден 02.07.1994г. во Скопје
147.	Горазд Стефан Чепишевски	роден 16.03.1993г. во Скопје
148.	Сандра Бошко Иванова	роден 08.02.1996г. во Скопје
149.	Ели Зоран Секуловска	роден 17.10.1996г. во Скопје
150.	Ненад Зоран Тасевски	роден 15.09.1993г. во Скопје
151.	Елена Кирчо Атанасовска	роден 27.07.1995г. во Скопје
152.	Стефан Мицко Јанкуловски	роден 26.12.1996г. во Скопје
153.	Тијана Звонко Тасевска	роден 24.09.1994г. во Скопје
154.	Андреј Саша Соколовски	роден 02.08.1998г. во Скопје

Скијање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
155.	Соте Иво Андреески	роден 12.05.1993г. во Битола
156.	Тони Драган Станоески	роден 26.06.1993г. во Прилеп
157.	Марија Стерјо Колароска	роден 21.09.1997г. во Прилеп
158.	Марјан Вен Нашоку	роден 20.07.1995г. во Битола
159.	Давид Тони Илиески	роден 08.04.1997г. во Скопје

Спортско стрелаштво

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
160.	Нина Емил Балабан	роден 02.11.1995г. во Охрид
161.	Ѓорѓија Драган Петковски	роден 08.01.1994г. во Скопје
162.	Ана Иванчо Ивановска	роден 23.03.1996г. во Битола
163.	Верица Петар Гоцоска	роден 17.06.1994г. во Охрид
164.	Викторија Сашо Тренческа	роден 22.05.2000г. во Прилеп
165.	Васко Младен Попоски	роден 03.12.1997г. во Охрид
166.	Стефан Љупчо Ѓоргиевски	роден 08.05.1995г. во Битола
167.	Мартин Петар Гоцоски	роден 19.02.1997г. во Охрид
168.	Ана-Бела Драган Димеска	роден 07.01.1998г. во Битола
169.	Јулијана Сашо Димитриеска	роден 29.07.1995г. во Прилеп

Тенис

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
170.	Давид Антонио Мицевски	роден 17.12.1996г. во Скопје
171.	Лина Владимир Ѓорческа	роден 03.08.1994г. во Тетово
172.	Бојан Сашо Јанкуловски	роден 27.11.1998г. во Скопје
173.	Марија Ристе Еленова	роден 30.01.2000г. во Скопје
174.	Горазд Горан Србљак	роден 24.08.1997г. во Скопје
175.	Мина Дејан Маринковиќ	роден 18.08.1997г. во Ниш, Србија
176.	Христо Петар Плашевски	роден 19.09.2000г. во Скопје
177.	Ивана Кире Миновска	роден 14.06.1998г. во Скопје
178.	Ивана Игор Тасевска	роден 05.07.1997г. во Скопје
179.	Дарија Митко Кржовска	роден 18.04.2001г. во Скопје

Бадминтон

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
180.	Васил Александар Пујовски	роден 12.12.1995г. во Скопје
181.	Симона Марјанчо Трајковска	роден 15.11.1994г. во Скопје
182.	Мери Зоран Аврамова	роден 10.07.1997г. во Скопје
183.	Ведран Михајло Здравковски	роден 09.10.1997г. во Скопје
184.	Деа Михајло Здравковска	роден 16.06.1995г. во Скопје
185.	Ина Горан Стефановска	роден 26.08.1997г. во Скопје
186.	Дариа Диме Стефановска	роден 09.10.1997г. во Скопје
187.	Марко Светозар Накиќ	роден 02.01.1994г. во Скопје
188.	Ема Влатко Стефановска	роден 16.06.1995г. во Скопје
189.	Александра Филип Вановска	роден 26.09.1997г. во Скопје

Веслачка

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
190.	Анастасија Зоран Паскали	роден 02.04.1998г. во Охрид
191.	Исабела Сотир Димовска	роден 19.01.1997г. во Охрид
192.	Љупка Илија Танаскоска	роден 12.03.1994г. во Струга
193.	Кирил Георги Миладинов	роден 27.12.1994г. во Струга
194.	Наум Јован Поп-Стефанија	роден 03.07.1996г. во Охрид

Велосипедизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
195.	Никола Милорад Гукиќ	роден 25.08.1995г. во Куманово
196.	Костадин Орданче Петров	роден 14.08.1994г. во Велес
197.	Јован Александар Јованоски	роден 08.01.1996г. во Охрид
198.	Драган Петре Цветков	роден 25.06.1997г. во Велес
199.	Денис Коце Колевски	роден 05.10.1998г. во Куманово

Едрење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
200.	Ердал Фарук Лушо	роден 24.01.1994г. во Струга
201.	Димитар Љупчо Поп-Стефанија	роден 07.11.1995г. во Охрид
202.	Новица Душко Велјаноски	роден 20.07.1998г. во Охрид
203.	Дамјан Љупчо Поп-Стефанија	роден 18.09.1999г. во Охрид
204.	Златко Кирил Златески	роден 19.01.2000г. во Струга

Коњички спорт

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
205.	Андреј Бранко Мишев	роден 20.02.1998г. во Скопје
206.	Мариа Корнелиа Ахим Мор	роден 07.12.1998г. во Скопје
207.	Дарио Жарко Милески	роден 22.08.1996г. во Скопје
208.	Бесар Рафет Реџеџи	роден 24.09.1997г. во Скопје
209.	Енес Муарем Реџеџи	роден 21.09.1997г. во Скопје

Пинг понг

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
210.	Кристијан Јованче Станковски	роден 29.12.1994г. во Кр. Паланка
211.	Андреј Бобан Лашкоски	роден 21.06.1994г. во Прилеп
212.	Петар Зоран Костовски	роден 06.02.1998г. во Штип
213.	Ивона Миле Крстева	роден 16.02.1994г. во Кавадарци
214.	Александра Тони Рувческа	роден 06.03.1994г. во Прилеп
215.	Екатерина Александар Багеска	роден 14.03.1994г. во Прилеп
216.	Живко Горјанче Апостолски	роден 24.10.1994г. во Скопје
217.	Теодор Горан Кировски	роден 08.08.1997г. во Скопје
218.	Анета Љупчо Станковска	роден 26.11.1998г. во Скопје
219.	Марија Лазо Јованова	роден 29.08.1998г. во Кавадарци

Тасквондо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
220.	Викторија Игор Спасовска	роден 17.01.2000г. во Скопје
221.	Филип Милена Додевски	роден 21.06.1994г. во Прилеп
222.	Марија Јоце Пешевска	роден 10.04.1998г. во Скопје
223.	Давид Славе Костадиноски	роден 11.04.1998г. во Скопје
224.	Петар Зоран Стевиќ	роден 15.12.1997г. во Скопје

Триатлон

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
225.	Лука Сашо Гаревски	роден 08.01.1994г. во Скопје
226.	Кристијан Тони Макровски	роден 09.04.1993г. во Скопје
227.	Костадин Ѓорѓи Несторов	роден 29.10.1995г. во Скопје
228.	Билјана Зоран Митреска	роден 12.05.1995г. во Струга
229.	Атанаско Николче Трајчовски	роден 12.06.1996г. во Радовиш

Џудо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
230.	Блерица Неџат Сефери	роден 08.07.1999г. во Тетово
231.	Барбара Тони Башеска	роден 25.09.1997г. во Прилеп
232.	Владимир Звонко Стојаноски	роден 07.12.1995г. во Прилеп
233.	Елена Зоран Манева	роден 06.05.1994г. во Радовиш
234.	Валерија Киро Јаковлеска	роден 04.05.1993г. во Прилеп
235.	Никола Менде Велески	роден 22.01.1994г. во Битола
236.	Ангела Зоран Велковска	роден 12.03.1997г. во Скопје
237.	Трајче Зоран Петровски	роден 28.08.1996г. во Скопје
238.	Александар Тони Атанасоски	роден 15.08.1995г. во Скопје
239.	Артан Мујадин Рушители	роден 12.01.1998г. во Скопје

Мечување

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
240.	Војдан Љупчо Чадо-Тодоровски	роден 24.10.1995г. во Скопје
241.	Филип Горан Павлов	роден 15.03.1997г. во Скопје
242.	Гораст Венко Муратовски	роден 18.11.1994г. во Скопје

Шах

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
243.	Игор Александар Петровски	роден 29.04.1994г. во Тетово
244.	Тони Петар Лазов	роден 12.05.2000г. во Неготино
245.	Бојана Томислав Бејатовиќ	роден 15.11.1994г. во Скопје
246.	Моника Зоран Стојковска	роден 28.05.1993г. во Скопје
247.	Александар Павле Константинов	роден 11.05.1998г. во Скопје
248.	Никола Бошко Николовски	роден 17.09.1998г. во Скопје
249.	Драгана Љупчо Николовска	роден 31.08.1996г. во Будимпешта, Унгарија
250.	Доне Сотир Георѓиевска	роден 21.09.1997г. во Скопје
251.	Кренар Асип Таири	роден 14.06.1996г. во Скопје
252.	Симона Сашко Лакинска	роден 26.04.1999г. во Скопје

Спориска гимнастика

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
253.	Дино Дамир Бошњак	роден 19.02.1994г. во Прилеп
254.	Иван Томе Крстевски	роден 05.07.1993г. во Битола
255.	Стефани Костадин Спиркоска	роден 07.03.2001г. во Прилеп
256.	Андреа Стеванче Ангеловска	роден 27.09.1997г. во Прилеп
257.	Ивана Зоран Јанкоска	роден 23.10.1996г. во Прилеп
258.	Петар Душко Каров	роден 12.07.1997г. во Кочани
259.	Мартина Благоја Шипинкаровска	роден 29.07.1994г. во Битола
260.	Андреи Сашо Деспотоски	роден 23.02.1998г. во Прилеп
261.	Христијан Тони Кебаковски	роден 24.04.2000г. во Битола
262.	Теодора Благој Секуловска	роден 06.08.1993г. во Битола

Неолимписки спортови – Индивидуални спортови

Куглање

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
263.	Александар Зоран Атанасовски	роден 22.03.1994г. во Скопје
264.	Владимир Цане Колев	роден 21.06.1994г. во Битола
265.	Мери Васе Јанева	роден 13.01.1994г. во Струмица
266.	Фросина Живко Стојановска	роден 10.07.1994г. во Скопје

Карате

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
267.	Симона Бошко Заборска	роден 16.10.1994г. во Скопје
268.	Филип Јоле Гурчиновски	роден 07.07.1994г. во Скопје
269.	Крсто Сашо Мишев	роден 17.12.1994г. во Скопје
270.	Симон Владимир Антиќ	роден 28.09.1993г. во Скопје
271.	Мишела Златко Димоска	роден 03.05.1998г. во Прилеп
272.	Марија Димче Матракоска	роден 01.04.1994г. во Прилеп
273.	Маријана Златко Димоска	роден 03.05.1998г. во Прилеп
274.	Мартин Дејан Петрески	роден 06.04.1994г. во Прилеп
275.	Шабан Нешат Муртиши	роден 18.11.1994г. во Струга
276.	Бојан Александар Јовановски	роден 09.12.1993г. во Скопје
277.	Анастасија Гоце Матеска	роден 10.08.1999г. во Прилеп
278.	Константин Методија Василески	роден 18.08.1999г. во Прилеп
279.	Рајна Зоран Наумова	роден 16.12.1994г. во Скопје
280.	Семир Неџат Косовиќ	роден 09.11.1996г. во Скопје
281.	Михаил Јоле Гурчиновски	роден 19.09.1996г. во Скопје

Традиционално карате

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
282.	Сара Тони Гичевска	роден 03.10.1996г. во Скопје
283.	Ернес Фаик Никочевиќ	роден 05.10.1995г. во Скопје
284.	Виктор Слободан Давков	роден 07.12.1998г. во Скопје
285.	Огнен Денис Тасески	роден 26.03.1999г. во Скопје
286.	Бојан Светислав Богдановиќ	роден 19.01.1995г. во Скопје
287.	Мила Горан Саздова	роден 06.03.2002г. во Скопје
288.	Антонија Алберто Белазелкоска	роден 19.01.2004г. во Скопје
289.	Ана Дејан Крстевска	роден 20.09.2001г. во Скопје
290.	Јован Оливер Талевски	роден 20.01.1998г. во Скопје
291.	Леонид Цанко Киселовски	роден 12.11.2003г. во Скопје

Кик Бокс

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
292.	Јован Душко Ивановски	роден 26.09.1996г. во Скопје
293.	Мартин Славчо Митевски	роден 01.05.1993г. во Кратово
294.	Кристина Љупчо Стојчевски	роден 11.05.1993г. во Делчево

295.	Елена Љупчо Стојчевски	роден 03.06.1995г. во Делчево
296.	Валон Ирфан Јонузи	роден 10.07.1993г. во Тетово
297.	Стефан Драган Крстевски	роден 30.07.1995г. во Делчево
298.	Драгана Драган Атанасовска	роден 09.11.1998г. во Скопје
299.	Мартин Дејан Саздов	роден 30.09.1999г. во Скопје
300.	Јусуф Мамер Камили	роден 05.01.1996г. во Скопје
301.	Роберт Гоко Костовски	роден 14.09.1999г. во Неготино

Автомобилизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
302.	Коста Ненад Николовски	роден 15.08.1993г. во Скопје

Воздухопловни спортови

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
303.	Бојан Блаже Димески	роден 13.09.1997г. во Прилеп

Мотоциклизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
304.	Никола Тони Гулевски	роден 18.12.1995г. во Сиднеј, Австралија
305.	Марин Ристо Сугарев	роден 17.12.1994г. во Велес
306.	Андријан Зоран Ристевски	роден 18.01.2000г. во Битола

Планинарски спортови

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
307.	Андреј Живко Темелкоски	роден 23.09.2002г. во Скопје
308.	Марија Васе Серафимовски	роден 27.08.2001г. во Струмица

Пеливанско борење

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
309.	Никола Љупчо Василев	роден 18.10.1992г. во Струмица
310.	Билал Амет Османи	роден 07.07.2005г. во Скопје
311.	Тајфун Расим Демиров	роден 26.07.1996г. во Радовиш
312.	Мартин Томислав Стојанов	роден 08.10.1994г. во Скопје
313.	Кадир Асан Камбери	роден 28.01.2000г. во Велес

Кендо и Иаидо

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
314.	Владимир Златко Кесковски	роден 04.12.1994г. во Охрид
315.	Матеј Марјан Ивановски	роден 24.07.1996г. во Скопје

Сквош

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
316.	Љупчо Коле Блажевски	роден 28.05.1996г. во Скопје
317.	Сара Никола Јосифовска	роден 05.07.1994г. во Куманово
318.	Андреа Владимир Милошевски	роден 25.11.1994г. Франкфурт Ам Маин, Германија

Спортско качување

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
319.	Мирјана Метотка Стојанова	роден 28.11.1999г. во Штип
320.	Марио Љупчо Минчевски	роден 08.07.1994г. во Скопје
321.	Ванчо Бранко Наунов	роден 20.01.1995г. Кочани

Алпизизам

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
322.	Александар Емилие Старделов	роден 21.01.1993г. во Скопје

Бразилска Циу Цица

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
323.	Никола Игор Петрески	роден 26.06.1993г. во Скопје

Училишен спорт

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
324.	Рената Бобан Трпковска	роден 12.01.1996г. во Скопје
325.	Ненад Горан Стојановски	роден 09.04.1996г. во Скопје
326.	Дејан Горан Стојановски	роден 05.08.2000г. во Скопје
327.	Јана Бобан Трпковска	роден 24.11.2000г. во Скопје
328.	Тамара Теодор Стојановска	роден 16.06.1998г. во Скопје
329.	Николија Никола Пехчевска	роден 04.11.2001г. во Скопје
330.	Теодор Јане Јакимовски	роден 14.11.1996г. во Скопје
331.	Славен Зоран Арсовски	роден 05.01.1996г. во Скопје
332.	Моника Бојан Дукоска	роден 06.11.1996г. во Скопје
333.	Мартин Анакиев	роден 01.08.1999г. во Скопје
334.	Шукри Бавтијаров	роден 24.02.2000г. во Скопје
335.	Сербез Рибаров	роден 12.07.2001г. во Берово
336.	Иле Петровски	роден 13.04.1997г. во Битола
337.	Емран Реџепов	роден 19.06.1994г. во Кичево
338.	Петар Јано	роден 13.07.1997г. во Скопје
339.	Илче Митре	роден 03.09.1999г. во Скопје
340.	Марко Горан Марковиќ	роден 27.03.1995г. во Куманово
341.	Дарко Горан Иванов	роден 11.03.1995г. во Штип
342.	Јована Властимир Јовановска	роден 29.04.1998г. во Пробиштип
343.	Дејан Трајче Стојчевски	роден 21.02.1996г. во Велес

344.	Павлина Илија Николова	роден 04.03.1998г. во Струмица
345.	Марио Александар Филиповски	роден 04.05.1997г. во Делчево
346.	Свонко Тони Николовски	роден 23.07.2000г. во Прилеп
347.	Елида Бујар Ибраими	роден 19.09.2000г. во Тетово
348.	Теодора Јовче Митаноска	роден 13.07.1995г. во Кичево
349.	Данчо Стојанче Давидовски	роден 20.03.1998г. во Кавадарци
350.	Антонио Ванчо Нутков	роден 17.09.1993г. во Неготино
351.	Стефан Трајко Ираковски	роден 15.06.1994г. во Битола
352.	Мартин Саше Климовски	роден 07.03.1995г. во Скопје
353.	Матеја Боби Делчева	роден 11.02.2000г. во Скопје
354.	Александар Душко Манасиевски	роден 10.01.1995г. во Скопје
355.	Севим Нецати Иљаз	роден 24.03.1999г. во Скопје
356.	Стефан Орце Лазаров	роден 18.07.1997г. во Скопје
357.	Моника Горан Јаневиќ	роден 12.03.1998г. во Скопје
358.	Кристијан Велче Анчевски	роден 25.03.1997г. во Скопје
359.	Јована Зоран Шишковска	роден 24.10.1996г. во Скопје
360.	Дени Јове Гоцев	роден 07.11.1994г. во Скопје
361.	Владанка Аврамова	роден 06.05.2002г. во Кавадарци
362.	Иван Климе Мојсоски	роден 04.07.1997г. во Струга
363.	Ненад Саша Димитријевиќ	роден 23.02.1998г. во Скопје
364.	Сара Сашо Бојковска	роден 24.04.2000г. во Скопје
365.	Иван Благој Симоновски	роден 22.01.2000г. во Скопје
366.	Алаудин Мухамед Мустафа	роден 11.02.1995г. во Скопје
367.	Ирфан Џемаил Рецалари	роден 20.01.1995г. во Скопје
368.	Анита Горан Трајчевска	роден 03.08.1997г. во Скопје
369.	Ментор Дервиш Алими	роден 22.10.1997г. во Кичево
370.	Антонио Златко Темелковски	роден 30.01.1998г. во Кочани
371.	Огнен Пецо Саздовски	роден 07.05.1997г. во Битола
372.	Христијан Александар Чукалески	роден 01.01.1998г. во Битола
373.	Димитар Кире Кремчески	роден 11.04.1998г. во Прилеп
374.	Давид Живко Здравкоски	роден 20.03.1998г. во Прилеп
375.	Влатко Миле Стојановски	роден 23.04.1997г. во Мак. Каменица
376.	Горан Бобан Трајковски	роден 20.05.1997г. во Куманово
377.	Игор Ѓоре Печинков	роден 20.06.1997г. во Велес
378.	Сабит Сеат Билали	роден 15.08.1997г. во Тетово
379.	Ердуан Дехар Бајрами	роден 31.07.1997г. во Тетово
380.	Иван Зоран Ѓорѓиевски	роден 06.06.1997г. во Охрид
381.	Боби Данчо Целески	роден 10.06.1997г. во Охрид
382.	Иво Драган Наумоски	роден 26.07.1997г. во Охрид
383.	Сашо Раде Шопоски	роден 18.06.1997г. во Скопје
384.	Андреј Дикрам Кудија	роден 04.09.1997г. во Скопје
385.	Кристијан Александар Стојменов	роден 14.09.1997г. во Скопје
386.	Кристијан Слободан Ацковски	роден 15.02.1998г. во Скопје
387.	Дарко Горан Андонов	роден 12.07.1997г. во Скопје
388.	Мухамед Музафер Беслими	роден 22.08.1997г. во Скопје
389.	Фатјон Рабије Ибраими	роден 09.06.1998г. во Скопје
390.	Кристијан Тони Николовски	роден 20.07.1997г. во Скопје
391.	Бунјамин Селвер Амети	роден 10.05.1997г. во Скопје

392.	Бленди Фанол Садику	роден 01.02.1998г. во Скопје
393.	Филип Здравко Крстевски	роден 27.07.1997г. во Скопје
394.	Филип Здравко Гичевски	роден 07.04.1998г. во Скопје
395.	Стефан Драган Јефтоски	роден 02.09.1997г. во Скопје
396.	Давор Дејан Здравковски	роден 03.02.1998г. во Скопје
397.	Сабахудин Мехмед Аломеровиќ	роден 26.09.1997г. во Скопје
398.	Теодор Тодор Терзиев	роден 20.05.1998г. во Скопје
399.	Стефан Слободан Василевски	роден 24.05.1997г. во Скопје
400.	Мартин Стојан Димов	роден 02.12.1997г. во Велес
401.	Дамјан Горан Трајковски	роден 22.07.1997г. во Скопје
402.	Иван Љубомир Никодиновски	роден 07.07.1997г. во Скопје
403.	Филип Богољуб Шиклевски	роден 21.07.1997г. во Битола
404.	Филип Димче Зоксимовски	роден 21.09.1997г. во Гостивар
405.	Антонио Јонче Степановски	роден 31.01.1998г. во Битола
406.	Филип Пеце Иванов	роден 22.01.1997г. во Битола
407.	Александар Игор Мирчев	роден 30.07.1997г. во Битола
408.	Горан Звонко Јовановски	роден 29.03.1998г. во Битола
409.	Дамјан Синиша Цветковски	роден 12.01.1997г. во Куманово
410.	Антонио Зоран Јаневски	роден 06.07.1997г. во Велес
411.	Горазд Кире Станкоски	роден 27.06.1997г. во Прилеп
412.	Христијан Златко Јовески	роден 10.06.1997г. во Прлеп
413.	Никола Бени Наумовски	роден 02.06.1997г. во Битола
414.	Благој Стојанче Саздовски	роден 28.03.1998г. во Велес
415.	Ненад Ивица Каевски	роден 05.05.1998г. во Скопје
416.	Виктор Гоце Ангеловски	роден 24.12.1997г. во Штип
417.	Мурат Есад Куртановиќ	роден 01.01.1998г. во Скопје
418.	Кристијан Олег Мицевски	роден 18.07.1997г. во Скопје
419.	Љубомир Трајан Кулумовски	роден 27.12.1997г. во Скопје
420.	Кристијан Тони Анастасовски	роден 12.04.1997г. во Штип
421.	Филип Ненад Пешевски	роден 13.11.1997г. во Куманово
422.	Тоше Тони Анастасовски	роден 11.10.1997г. во Скопје
423.	Мартин Душан Стоименовски	роден 13.03.1997г. во Делчево
424.	Филип Јоцо Мирков	роден 27.12.1997г. во Битола
425.	Мартин Никола Николовски	роден 24.05.1997г. во Кавадарци
426.	Андријана Горан Василевска	роден 16.01.1998г. во Скопје
427.	Љупка Сашо Петковска	роден 06.10.1997г. во Скопје
428.	Катерина Тоде Тоневска	роден 15.07.1998г. во Скопје
429.	Симона Борче Јаковлеска	роден 27.07.1997г. во Кичево
430.	Јулија Благоја Постоловска	роден 08.10.1997г. во Делчево
431.	Софија Благоја Корева	роден 30.01.1998г. во Скопје
432.	Теодора Дарко Николовска	роден 19.05.1997г. во Велес
433.	Николина Драгослав Крстаноска	роден 18.12.1997г. во Струга
434.	Тамара Оливер Стаменовска	роден 16.02.1998г. во Штип
435.	Ивана Гордан Наумоска	роден 05.07.1997г. во Прилеп
436.	Сања Илчо Здравкова	роден 09.10.1997г. во Штип
437.	Катерина Виктор Димова	роден 30.11.1997г. во Штип
438.	Гордана Горанче Давиткова	роден 08.01.1998г. во Штип
439.	Јована Илчо Владева	роден 19.01.1998г. во Скопје

440.	Габриела Леонардо Цини	роден 24.03.1998г. во Скопје
441.	Кети Јовче Стојчевска	роден 09.01.1997г. во Кочани
442.	Тина Горан Тодоровска	роден 10.05.1998г. во Скопје
443.	Ивана Пеце Ѓорѓиоска	роден 03.03.1997г. во Прилеп
444.	Ранко Миодраг Мамузиќ	роден 30.01.1998г. во Кавадарци
445.	Мики Сашо Димитриевски	роден 30.05.1998г. во Скопје
446.	Стефан Мире Милески	роден 23.01.1998г. во Скопје
447.	Ангела Горан Ставрова	роден 13.11.1997г. во Кавадарци
448.	Стефан Ацо Трајчевски	роден 29.12.1997г. во Скопје
449.	Дарко Трајчо Гоцевски	роден 07.11.1997г. во Штип
450.	Мартина Горан Поповска	роден 05.06.1997г. во Битола
451.	Влатко Кристијан Саздановски	роден 01.07.1997г. во Скопје
452.	Стефан Тони Стевананџија	роден 01.05.1997г. во Прилеп
453.	Давид Сашо Пецалевски	роден 28.06.1997г. во Скопје
454.	Блажо Зоран Митков	роден 27.06.1997г. во Кавадарци
455.	Еркам Халил Исмаили	роден 23.03.1998г. во Скопје
456.	Стефан Жарко Станоевски	роден 15.02.1998г. во Скопје
457.	Димитар Илија Пандев	роден 09.10.1997г. во Струмица
458.	Никола Саше Киревски	роден 11.03.1997г. во Куманово
459.	Христијан Сашо Неделковски	роден 17.06.1997г. во Скопје
460.	Кети Стојче Лазаревска	роден 15.06.1997г. во Велес
461.	Оливер Тони Тасков	роден 08.05.1997г. во Велес
462.	Петар Васко Лозановски	роден 12.07.1997г. во Битола
463.	Методија Горан Даневски	роден 29.07.1997г. во Скопје
464.	Михајло Владимир Митев	роден 30.08.1997г. во Штип
465.	Милена Радослав Илиевска	роден 22.08.1997г. во Пробиштип
466.	Јосипа Ивица Шакиќ	роден 06.09.1996г. во Сплит-Р Хрватска
467.	Вероника Игор Џуклевски	роден 04.08.1997г. во Скопје
468.	Костадин Ристе Михајлов	роден 18.12.1997г. во Штип
469.	Елведин Неџад Пешиќ	роден 18.02.1998г. во Скопје
470.	Ѓорѓи Јован Поповски	роден 20.02.1998г. во Скопје
471.	Бојан Влатко Плешков	роден 22.10.1997г. во Штип
472.	Драган Добри Думевски	роден 12.04.1997г. во Битола
473.	Елена Лазо Веселиновска	роден 15.12.1996г. во Вевеу, Швајцарија

Параолимписки – екипни и индивидуални спортови
Спорт за лица со телесен инвалидитет

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
474.	Кристијан Никола Божиновски	роден 18.03.2001г. во Скопје
475.	Елена Чеомир Давиткова	роден 09.11.1994г. во Кратово
476.	Димитар Владимир Боцев	роден 16.01.1993г. во Скопје
477.	Ангел Урош Џуковски	роден 19.03.1998г. во Скопје
478.	Филип Марија Анастасовски	роден 28.11.1996г. во Скопје
479.	Кристијан Марјан Лазарев	роден 29.04.1995г. во Скопје
480.	Иван Александар Ѓорѓиевски	роден 10.05.1993г. во Скопје
481.	Едис Елвис Алиоски	роден 05.05.1995г. во Прилеп
482.	Јована Зоран Анастасовска	роден 20.06.2000г. во Скопје
483.	Давид Миле Блажевски	роден 10.07.1998г. во Скопје

Спорт за лица со општетен слух

Р. Бр.	Име, татково име и презиме на спортистот	Датум, месец, година и место на раѓање
484.	Горазд Дарко Анастасов	роден 25.01.1995г. во Скопје
485.	Гордана Павле Стаматоска	роден 09.11.1998г. во Скопје
486.	Стефан Зоран Гиков	роден 09.01.1997г. во Неготино
487.	Илијас Цевдет Мухединов	роден 10.07.1996г. во Битола

Бр. 08–2186/3
8 ноември 2012 година
Скопје

Директор,
м-р Лазар Поповски, с.р.

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КОЛЕКТИВНО УПРАВУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ПРОИЗВЕДУВАЧИТЕ НА ФОНОГРАМИ И УМЕТНИЦИТЕ МУЗИЧКИ ИЗВЕДУВАЧИ ММИ 3431.

Врз основа на член 144 став 1 од Законот за авторското право и сродните права („Сл. весник на РМ“ бр. 115/10, 140/10 и 51/11), член 1 став 1 точка 1.3, и член 49 став 1 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје (во понатамошниот текст: Организацијата/ММИ), Собранието на ММИ на својата седница одржана на ден 10.11.2012 година донесе

П РА В И Л Н И К ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАДОМЕСТОЦИ

Воведни одредби

Член 1

Овој Правилник го уредува начинот на распределба на надоместоците кои ММИ ги наплатува по основ на јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно емитување, радиодифузно реемитување и кабелско реемитување) фонограми со изведби издадени за комерцијална цел и изведби што самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка, како и надоместокот од изнајмување на фонограми и видеограми (во понатамошниот текст: правата), за кои ММИ има дозвола за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи согласно Решение за давање дозвола за колективно управување бр.54-5231/2 од 10.5.2012 година објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 60 од 16 мај, 2012 година, како и надоместокот по основ умножување за приватно користење за кои ММИ има овластено друга организација колективно да го управува тоа право, а во согласност со одредбите од Законот за авторското право и сродните права (во понатамошниот текст: ЗАПСП).

Прибирање на надоместоците и трошоци на ММИ

Член 2

Сите средства кои ММИ ќе ги наплати по основ на јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно емитување, радиодифузно реемитување и кабелско реемитување) фонограми со изведби издадени за комерцијална цел и изведби што самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка, како и надоместокот од изнајмување на фонограми и видеограми ќе се наплатуваат на единствената сметка на ММИ.

Надоместокот од умножување за приватно користење кој ќе биде наплатен од страна на организацијата која колективно ќе го управува тоа право врз основа на овластување на ММИ и дозвола за колективно управување на тоа право издадена од Министерот за култура на Владата на РМ, по извршената распределба од страна на таа организација на носителите на правото, делот за произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ќе биде исплатен на сметката на ММИ, по што ММИ ќе изврши распределба на истите согласно правилата утврдени со овој Правилник.

ММИ има право да задржува дел од прибраните надоместоци во износ определен со одлука на Собранието на ММИ, но кој не е поголем од 30%, и истите да ги користи за покривање на вкупните трошоците за работа на Организацијата.

Правила и принципи на распределбата

Член 3

Овој Правилник за распределба предвидува еднакви принципи за распределба на сите носители на правата од соодветната категорија на носители на права, како и еднакви правила за пресметка на поединечните надоместоци на домашните и странските носители на правата, при што остварувањето на правата на странските носители на права се врши во согласност со условите утврдени во ЗАПСП и билатералните договори склучени со странските организации за колективно управување со правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи.

Распределбата на надоместоците се врши врз основа на принципот на користење на фонограмите, односно изведбите, а согласно евиденциите и податоците за емитување (плеј листи) доставени од радиодифузерите и другите корисници кои согласно ЗАПСП и Правилникот за утврдување на висината на надоместоците за користење на фонограми и изведби на ММИ имаат обврска да доставуваат вакви евиденции (во понатамошниот текст: дефинирано користење).

Во случај кога вистинското користење на фонограми не ќе може да се утврди, или ако истото би предизвикало неразумни трошоци, собраните средства ќе се распределуваат според правилата утврдени со овој Правилник, а врз принципот на правичност (во понатамошниот текст: недефинирано користење).

Средствата кои ММИ ќе ги добие по основ на изнајмување на фонограми и видеограми и наплата на надоместокот од умножување од приватно користење ќе се сметаат за средства собрани од недефинирано користење.

Групирање на средствата во посебни фондови

Член 4

Со цел на полесно идентификување на собраните парични средства и нивно поврзување со евиденциите и податоците за емитување (плеј листите), собраните парични средства во постапката на распределба се групираат во посебни фондови.

По одбивањето на средствата за покривање на вкупните трошоци за работа на Организацијата во висина утврдена врз основа на одлука на Собранието на ММИ од средствата собрани врз основа на недефинирано користење се групираат во т.н. фондови на собрани надоместоци од дефинирано користење и истите се поврзуваат со називот на радиодифузерот, односно корисникот од кој се наплатени надоместоците (во понатамошниот текст: фондови на средства наплатени од дефинирано користење).

По одбивањето на средствата за покривање на вкупните трошоци за работа на Организацијата во висина утврдена врз основа на одлука на Собранието на ММИ од средствата собрани врз основа на недефинирано користење, истите се распределуваат во посебните фондови на средствата наплатени од дефинирано користење од радиодифузерите сразмерно на учеството на секој посебен фонд на средства од дефинирано користење од радиодифузерите во вкупната маса на прибрани средства од дефинирано користење од радиодифузерите, при што се формираат посебни фондови за распределба (во понатамошниот текст: фондови за распределба).

По одбивањето на средствата за покривање на вкупните трошоци за работа на Организацијата во висина утврдена врз основа на одлука на Собранието на ММИ од средствата собрани од концерти и други интерпретаторски приредби се формира посебен фонд за

распределба од соодветниот концерт или приредба, при што истиот се распределува врз основа на плеј листата доставена од организаторот на концертот за употребените фонограми, односно изведби на тој концерт, односно приредба, согласно правилата за распределба утврдени со овој Правилник.

Средствата добиени од странство се групираат во посебен фонд и истите се распределуваат согласно поединечните пресметки утврдени од страна на странската организација за колективно управување која ги наплаќа тие средства.

Услови за исплата на средствата

Член 5

Средствата од фондовите за распределба се исплаќуваат на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи, кои до крајот на пресметковниот период во кој тие средства биле собрани, ги пријавиле фонограмите со изведби снимени за комерцијална цел и изведбите кои сами по себе се радиодифузни или се направени од снимка (во понатамошниот текст: познати носители на правата).

За странските носители на правата, покрај условот од ставот 1 на овој член, треба да биде исполнет и условот до крајот на пресметковниот период за кој се врши распределбата да бил склучен билатерален договор помеѓу ММИ и странската организација за колективно управување на правата која ги управува правата на соодветниот носител на правото.

Непознати носители на правата како и странски носители на правата кои немаат право на исплата на надомест

Член 6

Надоместоците за произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи кои не ги пријавиле своите фонограми и изведби, (во понатамошниот текст: непознати носители на правата) или странските фонограмски продуценти на кои ММИ нема обврска да им исплаќува надоместоци, остануваат на сметка на Организацијата уште 3 (три) години по извршената исплата на надоместоците за пресметковниот период во кој се наплатени.

Во случај кога и по истекот на времето утврдено во став 1 на овој член, произведувачот на фонограм, односно уметникот-музички изведувач не го пријават својот фонограм, односно изведба, односно ММИ не стекне обврска да му исплати надомест на странскиот носител на правото, ММИ тие средства ќе ги вклучи во надоместоците собрани за недефинирано користење и истите ќе ги распредели во согласност со правилата за распределба на надоместоци собрани врз основа на недефинирано користење за пресметковната година за која ќе се врши исплатата.

Пријава на фонограми и снимки

Член 7

Произведувачите на фонограми ги пријавуваат фонограмите издадени за комерцијални цели, а изведувачите ги пријавуваат изведбите кои самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка на посебни образци, и тоа:

- Образец ПДФ Пријава на домашни фонограми-
- Образец ПДФ Пријава на странски фонограми
- Образец ПС Пријава на изведба што самите по се бе се радиодифузни или се направени од снимка

Обрасците од став 1 на овој член ќе бидат објавени на македонски и англиски јазик на веб-страницата на ММИ.

Образецот од став 1 алинеја 1 на овој член треба да ги содржи следните податоци:

1. Полно име и презиме и единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ) за физички лица или полн назив и единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) на фирмата на произведувачот на фонограмот за правни лица, како и име и презиме на законскиот застапник и име и презиме и матичен број на лицето кое го пополнило образецот

2. Адреса на живеење на физичкото лице (од лична карта) како и адреса на привременото живеалиште (доколку произведувачот на фонограм не живее на адресата од личната карта), или адреса на седиштето на правното лице

3. Контакт податоци (број на телефон, факс, е-меил адреса)

4. Број на жиро сметка и банка во која истата се води на која би се дозначувале надоместоците

5. Податоци за бројот на прилози и нивно поединечно именување и идентификување Потпис на подносителот на пријавата, лично за физички лица или на законскиот застапник за правни лица, како и потпис на лицето кое ја пополнило пријавата, доколку тоа не е подносителот на пријавата, односно законскиот застапник

10. Печат, доколку подносителот е правно лице.

Образецот од став 1 алинеја 2 на овој член треба да содржи:

1. Полн назив, односно име и презиме на подносителот на пријавата (странскиот произведувач на фонограмот или лиценцираниот застапник на странскиот произведувач на фонограми за територијата на РМ или странската колективна организација) и негово седиште, како и соодветен идентификационен број

2. Назив/односно име и презиме на странскиот произведувач на фонограмот

3. Контакт податоци на подносителот на пријавата (број на телефон, факс, е-меил адреса) Назив на колективната организација која го управува правото на странскиот произведувач на фонограм, број на жиро сметка и назив на банка, како и други неопходни податоци за да се изврши дознака на надоместоците

4. Податоци за бројот на прилози и нивно поединечно именување и идентификување

5. Потпис на подносителот на пријавата

6. Печат, доколку подносителот е правно лице.

Образецот од став 1 алинеја 3 на овој член треба да содржи:

1. Полн назив на фирмата или полно име и презиме (за физички лица) на подносителот на пријавата и неговото својство (изведувач или произведувач на снимката), и име и презиме на законскиот застапник доколку подносителот на пријавата е правно лице, како и име и презиме и негово својство на лицето кое ја пополнило пријавата

2. Адреса на седиштето на правното лице/односно адреса на живеење на физичкото лице (од лична карта) како и адреса на привременото живеалиште (доколку подносителот не живее на адресата од личната карта)

3. Единствен матичен број на субјектот (ЕМБС) за правни лица или ЕМБГ за физички лица

4. Контакт податоци (број на телефон, факс, е-меил адреса) на подносителот на пријавата

5. Назив на радиодифузната организација која ја снимала изведбата која самата по себе е радиодифузна или е направена од снимка

6. Година во која е снимена изведбата

7. Број на жиро сметка и назив на банка, како и други неопходни податоци за да се изврши дознака на надоместоците

8. Податоци за бројот на прилози и нивно поединечно именување и идентификување

9. Потпис на произведувачот на снимката, лично или преку законскиот застапник за правни лица, како и потпис на лицето кое ја пополнило пријавата

10. Печат, доколку подносителот е правно лице.

Обрасците содржат и изјава на подносителот на пријавата и лицето кое ја пополнило пријавата, со која се гарантира под морална и материјална одговорност дека сите податоци од пријавата се вистинити, а точноста на истите ја потврдуваат со свој потпис, а правните лица и со печат на подносителот.

Обрасците за пријавата на фонограм/изведба содржат Прилог бр. 1 насловен Податоци за фонограмот и изведбите, во кој се наведуваат следните податоци за секој фонограм/изведба:

1. Наслов на фонограмот или изведбата,
2. Наслов на секоја поединечна изведба на фонограмот, или изведбата,
3. ISRC код или друг идентификационен код на фонограмот (доколку го има),
4. Каталогски број на изданието/реден број на секоја изведба,
5. Траење во секунди на секоја изведба,
6. Податок за датумот на првото издавање на фонограмот доколку истиот е издаден за комерцијални цели или податок за датумот на кој фонограмот кој не е издаден за комерцијална цел за прв пат е ставен на располагање на јавноста, односно датум кога е снимена изведбата која самата по себе е радиодифузна или е направена од снимка.

Образецот за пријава на фонограм и обрасците за пријава на снимки кои самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка содржат и Прилог насловен како Податоци за изведувачите и истиот содржи:

1. Наслов на фонограмот/изведбата
2. Име и презиме на водечкиот изведувач доколку истиот е соло изведувачот или изведувач со соло кариера и негов псевдоним (доколку го има)
3. Назив на музичката група (доколку водечкиот изведувач е музичка група или оркестар), како и име и презиме и псевдоним (доколку го има) на секој член на музичката група
4. Име и презиме и улога на договорните изведувачи и нивната категорија (доколку ги има)
5. Начин на распределба на надоместоците (доколку со договор е утврден поинаков сразмер на распределба од оној утврден со овој Правилник)
6. Податоци потребни за дознака на надоместоците (адреса на живеење, матичен број/жиро сметка и банка во која истата се води)

Во случај кога со една пријава се пријавуваат повеќе фонограми/изведби одеднаш, подносителот ги пополнува прилозите од претходниот ставови на овој за секој фонограм или изведба која самата по себе е радиодифузна или е направена од снимка, поединечно

Обрасците за пријавување од став 1 на овој член се преземаат од веб страната на ММИ и истите се пополнуваат и доставуваат по пошта или лично во седиштето на Организацијата, снимени на ЦД, како и во печатена верзија потпишана на секоја страница од носителот на правото лично (за физички лица) или од законскиот застапник или овластено лице на правно лице, заедно со прилог тековна состојба за правното лице издадена од Централниот регистар на РМ, не постара од три месеци пред доставувањето на образецот.

Произведувачот на фонограм е должен со образецот за пријавување на фонограмот да го депонира соодветниот фонограм во ММИ.

Податоците потребни за дознака на надоместот на ММИ можат да ги доставуваат и самите уметници музички изведувачи на образец пријава на податоци кој исто така ќе биде објавен и ќе може да се превземе на веб страната на ММИ.

Пријавувањето на фонограми на странските произведувачи на фонограми го вршат лиценцираните застапници на странските произведувачи на фонограми за Република Македонија или странските здруженија за колективно управување на правата. Со пријавата мора да се достави и доказ врз основа на кој се потврдува легитимитетот на носителот на правото (лиценцираниот застапник или странската организација за колективно управување на конкретното право на соодветниот странски носител на правото).

Во случај, кога снимка која се уште не е издадена на фонограм за комерцијални цели веќе е ставена на располагање на јавноста, произведувачот на фонограм е должен снимката да ја пријави на ММИ на образецот ПС и истата да ја депонира во ММИ. Во случај, ако произведувачот на фонограм е сеуште непознат, а изведбата веќе е ставена на располагање на јавноста, истата имаат право да ја пријават самите уметници музички изведувачи на таа снимка.

Доколку снимката од став 6 на овој член не биде издадена на комерцијален фонограм до крајот на пресметковната година во која истата е ставена на располагање на јавноста, а произведувачот на фонограм остане непознат, таа ќе има третман на снимка која самата по себе е радиодифузна или е направена од снимка.

Поделба на уметниците музички изведувачи

Член 8

Уметниците музички изведувачи се делат во следните категории:

- водечки изведувачи
- значајни договорни изведувачи
- други договорни изведувачи.

Категоријата на водечки изведувачи ја сочинуваат соло изведувачи (изведувачи со соло кариера) и членови на музичка група.

Категоријата на значајни договорни изведувачи ја сочинуваат изнајмени солисти и други повидни изведувачи.

Категоријата на други договорни изведувачи ја сочинуваат изнајмени студиски музичари, тон сниматели, создавачи на звук и други изведувачи кои врз основа на нивниот придонес при создавање на музичката снимка не можат да се рангираат во ниедна од другите две категории.

Во случај кога при создавање на снимка учествуваат и музички продуцент и диригент, на музичкиот продуцентот му се признава статус на водечки изведувач, а на диригентот статус на значаен договорен изведувач, доколку со договор не е поинаку утврдено. Изведувачите во поголеми групи (оркестарски изведби без водечки изведувачи, биг бендови) спаѓаат во договорни изведувачи, додека диригентот и солистите кои ќе остварат поголема соло улога во поголем дел од музичката творба, се сметаат за водечки изведувачи, доколку су договор не е поинаку утврдено.

Рангирање во категории

Член 9

Одделен изведувач во една снимка може да се рангира само во една од категориите освен во случај кога при создавање на снимката, покрај изведувачката работа, извршил и работа на музички продуцент или диригент. Во случај да настапат околностите од претходниот став од овој член, изведувачот во категоријата на други изведувачи може да се рангира само еднаш.

Рангирањето го врши произведувачот на фонограмот при пријавувањето на фонограмот, доколку поинаку не е определено со договор.

Доколку фонограмот кој не е издаден за комерцијална цел или изведбите кои самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка го пријави изведувач, рангирањето го врши тој изведувач.

Распределба на надоместоци меѓу одделните категориите на уметници музички изведувачи

Член 10

Од делот кој им припаѓа на уметниците музички изведувачи на одделна изведба, 2/3 од тие средства им припаѓа на водечките изведувачи, а 1/3 на сите договорни изведувачи заедно, доколку со договор не е поинаку утврдено, освен доколку на снимката нема договорни изведувачи, при што надоместот се дели само помеѓу водечките изведувачи.

Надомест на водечки изведувачи

Член 11

Надоместот што им припаѓа на водечките изведувачи се дели на еднакви делови меѓу сите водечки изведувачи на снимката, доколку поинаку не е определено со договор.

Доколку начинот на распределба на надоместот на водечките изведувачи, опишан во претходниот став на овој член е утврден поинаку со договор, истото треба да биде наведено во пријавата на фонограмот или на изведбата.

За фонограмите и изведбите издадени/снимени пред стапувањето во сила на овој Правилник, важи едногодишен преоден рок за пријава, во кој произведувачите на фонограми и/или самите уметниците музички изведувачи во случај на поинаку договорена распределба, треба да достават на ММИ оригинал или заверена фотокопија на договорот со кој се договориле за поинаква распределба.

Поинаквата распределба помеѓу изведувачите стапува во сила дури во тој пресметковен период кога договорот ќе биде доставен на ММИ.

Надомест на договорни изведувачи

Член 12

Надоместот кој им припаѓа на договорните изведувачи се дели во сооднос 2/3 во корист на значајните договорни изведувачи и 1/3 во корист на другите договорни изведувачи, доколку не е поинаку утврдено со договор.

Надоместот кој им припаѓа на значајните договорни изведувачи, како и делот кој им припаѓа на другите договорни изведувачи, помеѓу нив се дели на еднакви делови, доколку со договор не е поинаку утврдено.

Доколку на фонограмот не се појавуваат други договорни изведувачи, тогаш целиот надомест кој им припаѓа на договорните изведувачи се дели само помеѓу нив значајните договорни изведувачи на еднакви делови, доколку со договор не е поинаку утврдено.

Начин на распределба

Член 13

Распределбата на надоместоците се одвива во следните фази:

1. Формирање на посебни фондови за распределба и утврдување на вредноста на посебните фондови за распределба.

2. Утврдување на листата на користени фонограми/односно изведби за секој посебен фонд.

3. Пресметка на надоместот за секоја изведба од листата на користени фонограми/изведби.

4. Распределба на надоместот за поединечна изведба.

5. Распределба на надоместот за поединечна изведба кој им припаѓа на уметниците музички изведувачи.

6. Повикување на непознатите носители на права.

7. Поединечна пресметка.

8. Исплата на надоместоците.

Формирање и утврдување на вредноста на фондовите за распределба

Член 14

Со усвојувањето на годишната сметка на Организацијата, за претходната пресметковна година, се врши формирање и утврдување на вредноста на посебните фондовите за распределба, но не подоцна од 30 март во тековната година, за претходната пресметковна година.

Вредноста на посебните фондови на распределба се утврдува на начин што за секој посебен фонд за распределба се зема во предвид износот кој одговара на висината на надоместот кој организацијата го наплатила непосредно од корисникот намален за висината на делот кој ММИ има право да го задржи за покривање на трошоците на работењето и откако на тој износ ќе се додаде вредноста на износот од недефинирано користење кој му припаѓа на тој фонд согласно правилото утврдено во согласност со член 4 став 3 од овој Правилник, намален за делот кој ММИ го задржува за покривање на трошоците.

Доколку корисникот од ставот 2 на овој член има повеќе радио и телевизиски програми, секој радио и ТВ канал ќе се смета како посебен емитер и фондот за распределба ќе се распредели соодветно на учеството на бројот на емитувани секунди на секој радио, односно ТВ канал, во вкупно емитираната музика согласно плеј листите на соодветните радио, односно ТВ канали.

Утврдување на листата на користени фонограми/односно изведби за секој посебен фонд

Член 15

Листата на користени фонограми, односно изведби претставува список на изведби со вкупна должина на емитирање на сите изведби, како и со вкупно време на емитирање на секоја изведба, во пресметковниот период за кој се врши распределбата, а врз основа на податоците од доставените плеј листи од соодветниот радиодифузер/емитер. Истата ја утврдува УО на ММИ, врз основа на доставените плеј листи.

Пресметка на надоместот за секоја изведба од листата на користени фонограми/изведби

Член 16

На секоја изведба од листата на користени фонограми/изведби и се доделува износ на надомест (во понатамошниот текст: надомест за поединечна изведба).

Надоместот за поединечна изведба се утврдува на следниот начин:

1. Вредноста на фондот за распределба се дели со вкупното времетраење на сите изведби од листата на користени изведби за тој фонд, во секунди и така се добива вредноста на секундата за тој фонд,

2. Збирот на емитираните секунди на соодветната изведба од листата се множи со вредноста на секундата за тој фонд,

3. Така добиениот резултат е износ на надомест за соодветната изведба во фондот за соодветниот пресметковен период.

Постапката од претходниот став на овој член се повторува за секоја изведба и за секој фонд за распределба.

Доколку определен радиодифузер нема доставено плеј листи за целиот пресметковен период или истите не се комплетни (не се доставени за целиот пресметковен период), средствата собрани од тој радиодифузер ќе се сметаат за средства од недефинирано користење и истите ќе се распоредат согласно правилата утврдени согласно овој Правилник.

Распределба на надоместот за поединечна изведба

Член 17

Поединечниот надомест за секоја изведба која е снимена на фонограм со изведби за комерцијална цел се дели по 50% на произведувачот на фонограм 50% на изведувачите на таа изведба.

Поединечниот надомест за изведбите кои самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка се дели само на уметниците музички изведувачи.

Распределба на надоместот помеѓу уметниците музички изведувачи

Член 18

Надоместот за поединечна изведба кој им припаѓа на уметниците музички изведувачи се распределува помеѓу изведувачите кои учествувале во изведбата во делови соодветно на правилата утврдени со овој Правилник, а во зависност од категоријата на која припаѓа изведувачот.

Постапката за распределба на надоместот помеѓу изведувачите се повторува за секоја изведба од листата на користени фонограми/изведби.

Доколку врз основа на податоците со кои располага ММИ, содржани во пријавата на соодветниот фонограм/изведба, не може несомнено да се утврди точниот вкупен број на изведувачи на конкретна изведба која се појавува на листа на користени фонограми/изведби, односно идентитетот на сите изведувачи или нивната категорија, Извршниот директор на ММИ го повикува подносителот на пријавата на тој фонограм или изведба истата да ја уреди и да ги достави податоците кои недостасуваат. Доколку подносителот на пријавата не постапи согласно барањето во рок од 30 дена, УО одбор донесува Одлука со кое усвојува претпоставки за бројот, идентитетот и категоријата на изведувачи на соодветната изведба. При утврдување на претпоставките УО користи релевантни податоци податоци со кои располага Организацијата и истите ги применува на еднаков начин спрема сите изведувачи.

Доколку УО не може да усвои претпоставки за бројот и/или идентитетот и/или категоријата на изведувачите на одредена изведба која е пријавена во ММИ, надоместот ќе се распредели на познатите изведувачи на тој фонограм. Доколку такви нема, со тој дел на надоместот ќе се постапи во согласност со член 7 на овој Правилник.

Повикување на непознатите носители на права од листата на користени фонограми/изведби

Член 19

Доколку на листата на користење на фонограми/изведби се појават изведби чии произведувачи на фонограм и/или изведувачи се непознати, ММИ ќе спроведе разумни мерки за идентификување на носителите на правата од таа изведба, и тоа:

1. Ќе објави листа на изведби со непознат носители на правата на својата веб страна со повик за пријавување на фонограмот/изведбата,

2. Ќе испрати писма до носителите на правата за кои има доволно податоци според кои може да ги идентификува,

3. Ќе испрати писма до странските сродни организации за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи со кои има склучено билатерален договор.

Доколку ни по истекот на рокот од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик од точка 1 на претходниот став на овој член и испраќањето на писмата од точките 2 и 3 на претходниот став на овој член, соодветните фонограми/изведби не бидат пријавени на начин и во постапка утврдена со овој Правилник, ММИ ќе постапи со соодветните надоместоци согласно одредбите од чл. 6 од овој Правилник.

Во случај кога на ММИ ќе и недоставуваат податоци за да се изврши дознака на надоместотот на поединечните носители на правата истата ќе објави список на тие носители на правата на својата веб страна и ќе ги повика истите да ги достават податоците на образецот утврден во член 7 став 8 на овој Правилник. Доколку податоците не бидат пријавени во рок од 30 дена од денот на објавувањето на јавниот повик, ММИ истите ќе ги прокнижи на соодветниот носител на правото, и истите ќе ги исплати тогаш кога ќе има доволно податоци. Доколку податоците не бидат доставени и по истекот на 5 години од денот на исплата за соодветната пресметковна година, ММИ ќе постапи со нив во согласност со член 6 став 2 од овој Правилник.

Поединечна пресметка

Член 20

Поединечната пресметка се изготвува за секој носител на правото (произведувач на фонограм и уметник музички изведувач) посебно.

Пресметката содржи податок за пресметковниот период, називот на користената изведба/изведби согласно листата на изведби за соодветниот фонд за распределба, вредност на фондот и вредност на секундата на соодветниот фонд, бројот на користени секунди на изведбата и износот на бруто надоместототокот на носителот на правото, висината на пресметаниот данок, како и нето износот за исплата на носителот на правото.

Поединечната пресметка ја утврдува стручната служба на ММИ, и истата се заверува со потпис на Извршниот директор на стручната служба на ММИ и печат на ММИ.

Секој носител на правото има право, во рок од 8 (осум)дена од приемот на пресметката за висината на надоместот на кој има право за соодветниот пресметковен период, да поднесе барање за исправка на поединечната пресметка направена од стручната служба на ММИ кое се поднесува до Управниот одбор на ММИ и истото мора да содржи образложени причини.

По барањето за исправка на пресметката Управниот одбор на ММИ е должен да одлучи во рок од 30 (триесет) дена од приемот на истото, за што мора да го известат носителот на правото во писмена форма. Доколку барањето за исправка биде усвоено, стручната служба на ММИ издава нова корегирана пресметка, а доколку барањето за исправка е одбиено, пресметката се смета за конечна.

Доколку носителот на правото оцени дека по барањето за корекција не е одлучено правилно, истиот има право да покрене постапка за утврдување на висината на надоместот пред надлежен редовен суд.

Исплата на надоместоци

Член 21

Исплатата на надоместоците по правило се врши еднаш годишно, најдоцна до 30 јуни во тековната година за последната пресметковна година, по правило по истекот на 45 дена од денот на испраќањето на поединечните пресметки на носителите на правата.

Исплата на надоместоците наплатени од концерти и други интерпретаторски приредби се врши во рок од 30 дена од денот на наплатата на надоместокот за соодветниот концерт, односно друга интерпретаторска приредба, доколку е добиена плеј листа. Во спротивно ММИ ќе ги смета овие средства како средства од недифинирано користење.

Исплатата на надоместоците наплатени од странство се врши во рок од 30 дена од денот на наплатата на истите.

Постапување во случај на спор помеѓу носители на правата

Член 22

Во случај на евентуален спор кога два или повеќе носители на права пријавиле еден исти фонограм или изведба, средствата за распределба по основ на тој фонограм нема да бидат исплатени, и истите ќе се чуваат на посебна потметка на ММИ до решавање на спорот.

Спорот ќе се смета за решен доколку било кој од носителите на правата достави на увид на ММИ правосилна пресуда донесена од страна на надлежен суд или Арбитража или Спогодба потпишана од двете страни. Спорот ќе се смета за решен и доколку еден од носителите на правата ја повлече пријавата, при што ММИ ќе може јасно да го определи носителот на правото.

Доколку страните кои се во спор, не поднесат доказ дека е поднесена тужба во рок од 30 дена од денот кога е извршена исплатата за соодветниот пресметковен период, овие средства ќе имаат третман согласно член 6 на овој Правилник.

Преодни и завршни одредби

Член 23

Обраците предвидени во членот 7 на овој Правилник ќе бидат објавени на веб страната на ММИ најдоцна до 31.12.2012 година.

Член 24

Овој Правилник влегува во сила со денот на неговото објавување во „Сл. весник на РМ“.

Претседател
на Собрание на ММИ,
Оливера Кондратенко, с.р.

10 ноември 2012 година
Скопје

3432.

Врз основа на членот 18 став 1 точка 1.3 од Статутот на Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи „ММИ“ Скопје (во понатамошниот текст: ММИ/Организацијата), а во согласност со член 139 став 1 точка 3 од Законот за авторското право и сродните права („Службен весник на РМ бр. 115/2010, 51/2011), Собранието на ММИ на својата седница одржана на ден 10.11.2012г. го донесе следниот

П РА В И Л Н И К ЗА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат правилата и основите за утврдување на висината на надоместоците за јавно соопштување (јавно пренесување, радиодифузно емитување, радиодифузно реемитување и кабелско реемитување) фонограми со изведби издадени за комерцијална цел и изведби што самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка (во понатамошниот

текст: изведби), како и надоместокот од изнајмување на фонограми и видеограми (во натамошниот текст: користење) за кои ММИ има дозвола за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи согласно Решение за давање дозвола за колективно управување бр.54-5231/2 од 10.5.2012 година на Министерот за култура објавено во „Службен весник на РМ“ бр. 60 од 16 мај 2012 година.

Висината на надоместоците за користење се утврдува со Тарифа за висината на надоместок за користење на фонограми со изведби издадени за комерцијални цели и изведби што самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка, како и надоместокот од изнајмување на фонограми и видеограми (во понатамошниот текст: Тарифа) која е составен дел на овој Правилник.

Корисникот е должен да плаќа надоместок во согласност со Тарифата доколку ММИ нема склучено Општ договор со здружение на посебната категорија корисници на која тој припаѓа, односно со комората на корисници што го претставува мнозинството корисници на таа категорија или поединечен договор со корисникот.

Надоместоците од став 1 на овој член ММИ ги наплатува во свое име, а за сметка на сите произведувачи на фонограми и уметниците музички изведувачи, независно дали истите се членови на Организацијата.

ММИ под исти услови колективно ги управува правата за кои има дозвола за колективно управување на територијата на РМ на домашните произведувачи на фонограми и уметници музички изведувачи, како и на странските носители на права, во согласност ЗАПСП, Статутот на ММИ и меѓународните конвенции и други релевантни договори склучени меѓу Р.Македонија и други земји, како и врз основа на реципрочни договори склучени помеѓу ММИ и други соодветни странски организации (во понатамошниот текст :носители на права).

ММИ нема да наплатува надоместок за користење на фонограми за хуманитарните приредби и манифестации, доколку организаторот достави известување за одржување на приредбата, односно манифестацијата, најмалку 3 дена пред одржувањето, и приложи докази пред ММИ дека прибраните средства се наменети и уплатени на сметката на правното или физичкото лице за кое хуманитарната приредба е наменета, во рок од 15 дена по одржувањето на манифестацијата.

Член 2

Надоместоците утврдени во член 1 став 1 од овој Правилник се плаќаат и во случај кога фонограмот кој е издаден за комерцијални цели и/или изведбите што самите по себе се радиодифузни или се направени од снимка, јавно се соопштува (јавно се пренесува, радиодифузно се емитува, радиодифузно се реемитува или кабелски се реемитува) или на друг начин биде ставен на располагање на јавноста и без дозвола на произведувачот на фонограм или изведувачот.

Надоместокот не се плаќа за користење на фонограми:

- 1) во настава или при образовни и научни истражувања до степен оправдан со некомерцијалната цел што треба да се постигне, ако нема никаков вид на наплата,
- 2) на училишни свечености - ако влезот е бесплатен
- 3) при известување за тековни настани со кратки делови од изведби,
- 4) за потребите на лица со посебни потреби на начин кој непосредно е поврзан со посебната потреба, до степен што таа го бара и без комерцијална цел,
- 5) за време на верски обреди или други службени одбележувања организирани од органите на државната власт и единиците на локалната самоуправа, во рамките на официјалниот протоколарен дел, одржани во седиштето или службените простории на организаторот,

б) за умножување на носач на тон и слика, јавно соопштување на изведбата од тој носач, како и јавно соопштување на изведбата што се емитува во продавници, на саеми и други места каде што се демонстрираат и продаваат фонограми и/или апарати за снимање, умножување и пренесување на тон и слика, во мера што е неопходна за демонстрирање на фонограмите и работата на апаратите. Снимките создадени по оваа основа веднаш треба да се избришат.

Член 3

За фонограм, согласно Законот за авторското право и сродните права (во понатамошниот текст: ЗАПСП) и овој Правилник, се смета снимка на звуци од изведба, или други звуци или звучни појави, освен на снимка вградена во аудиовизуелно дело.

Како фонограм издаден за комерцијална цел се смета фонограм ставен на располагање на јавноста.

Снимка, во смисла на ЗАПСП и овој Правилник е отелотворување (запис на носач на тон) на звуци или звучни појави, од што тие може да бидат восприемани, умножени или соопштени со помош на технички средства за механичка и дигитална репродукција како: грамофон, ЦД, музички автомат, магнетофон, касетофон, радиоапарат, телевизор, видеоапарат или било кое постоечко или идно средство за репродукција на звук и/или слика).

Член 4

Изведба во живо со музичка придружба (делумно или во целост) од фонограми (плејбек), или која било друг вид на придружба со фонограми се смета за користење на фонограми.

Член 5

Надоместокот за користење на фонограми во одредени тарифни категории се утврдува во бодови, а вредноста на бодот се искажува во денари.

Вредноста на бодот се утврдува со Тарифата.

Вредноста на бодот се усогласува еднаш годишно со одлука на Управниот одбор во согласност со зголемувањето на индексот на трошоците на мало објавен од Заводот за статистика.

Одлуката на Управниот одбор за усогласување на вредноста на бодот се објавува на веб страната на ММИ и влегува во сила со денот на објавувањето, а се применува за годината во која е извршено усогласувањето.

Член 6

Надоместоците за користење се определуваат по следните основи:

1) кога користењето на фонограмите е нужно за вршење на дејноста на корисникот на начин што дејноста на корисникот зависи од користењето на фонограми, како во случај на, концертните, интерпретаторските, танчерските и други користења, висината на надоместот е утврдена во процент од приходот што го остварува корисникот со користењето на фонограмот.

2) кога користењето на фонограмите е нужно за вршење на дејноста на корисникот, односно зависи од нивно користење, а не е можно одделно утврдување на посебниот приход остварен од користењето (радиодифузното емитување), надоместокот за користење се определува во процент од приходот кој ги опфаќа средствата од радиодифузната такса и/или претплата, рекламите, спонзорствата, дотациите и приходите од промет на програмата. Како приход нема да се сметаат средствата приходуваани по основ на данок на додадена вредност, средствата од кредити и камати на кредити;

3) кога со користењето на фонограми не се остварува приход (приредби, манифестации и слично) висината на надоместот се определува во процент од вкупните трошоци направени за одржување на манифестацијата во која се користени фонограмите.

4) кога користењето на фонограмите не е нужно за вршењето на дејноста на корисникот, меѓутоа придонесува кон зголемување на пријатноста на крајните корисници на нивните услуги, како во случај на: сместувачки капацитети, хотели, изложбени простори, угостителски објекти, превозни средства и другите слични објекти и дејности, висината на надоместокот е определена во паушален износ и тоа како за постојните, така и за повремените користења.

При определувањето на надоместоците во случаевите под точка 1, 2 и 3 на претходниот став на овој член се определува и најнискиот номинален (апсолутен) износ на надоместокот, кој се применува доколку висината на надоместокот утврдена по принципот од точките 1,2 и 3 на овој член е пониска од минимално утврдениот номинален (апсолутен) износ.

Член 7

При определувањето на висината на надоместоците се земаат во предвид:

1) видот на правата што се користат и обемот на нивното користење,

2) бројноста на потенцијалните корисници,

3) категоријата и големината на просторот,

4) времетраењето и бројот на користењата,

5) разликата на цените на работењето на корисникот поради користењето на фонограмите,

6) структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис) согласно со издадената дозвола за вршење на радиодифузната дејност (кај радиодифузното емитување),

7) религиозните, културните, општествените и социјалните интереси на корисниците и

8) интересите на младите и лицата со посебни потреби.

Член 8

Корисникот треба користењето на фонограми и изведби да го пријави на ММИ, најдоцна 15 (петнаесет) дена пред одржувањето на манифестацијата на која ќе се употребуваат фонограми, а корисниците кои започнуваат да обавуваат дејност во која се користат фонограми и изведби, најдоцна 3 (три) дена пред почетокот на вршењето на дејноста.

Корисникот е должен на ММИ да и доставува во рок од 15 (петнаесет) дена по истекот на периодот за кој се плаќа надоместокот, односно по истекот на 15 (петнаесет) дена од денот на завршувањето на манифестацијата на која се користеле фонограми, вистинити и точни податоци кои служат како основа за утврдување на надоместокот.

ММИ има право да наплатува надомест и тогаш кога корисникот нема да го пријави користењето согласно став 1 на овој член, како и ако корисникот не достави соодветни податоци или истите ги достави ненавремено или достави неточни податоци од ставот 2 на овој член.

Во случај кога податоците за утврдување на висината на надоместот од ставот 2 на овој член кои ги доставува корисникот не се доволни за одредување на основницата или пак ММИ оцени дека не се веродостојни, може од корисникот да побара, во одреден рок да ги дополни податоците или да достави дополнителни докази за податоците врз основа на кои ќе се утврди основницата, односно висината на надоместокот.

Ако корисникот во оставениот рок не ги дополни податоците или не достави дополнителни веродостојни докази, ММИ може да се обиде сама да ги пронајде податоците врз основа на кои може да се утврди висината на надоместокот согласно со тарифата. Во случај да не можат да се најдат таквите податоци или податоците кои ги доставил корисникот се нереални или отстапуваат од податоците карактеристични за користењата на фонограмите на таа категорија корисници, ММИ може по сопствена оценка да ја утврди висината на надоместокот, така што ќе ги употреби просечните податоци за конкретната категорија на корисници.

Корисникот е должен да овозможи на ММИ увид во документацијата која служи како основа за утврдување на висината на надоместоците.

Член 9

Корисниците од категоријата на радиодифузни организации се должни еднаш месечно да и доставуваат на ММИ прегледи на емитираните фонограми/односно изведби (плеј листи), во формат и содржина определени од страна на ММИ, во рок од 15 дена по истекот на календарскиот месец во кој се емитирани фонограмите/односно изведбите.

Корисниците од категоријата на организатори на концерти и други интерпретаторски приредби се должни на ММИ да и достават прегледи на користените фонограми/односно изведбите (плеј листи) во рок од 15 дена по денот на завршувањето на концертот, односно манифестацијата.

Член 10

На корисник кој навремено и во целост доставил/доставувал податоци неопходни за утврдување на висината на надоместокот и го платил навремено и во целост надоместокот за измината година, има право на попуст во висина до 4% од вредноста на износот кој би требало да го плати согласно склучениот договор или важечката тарифа во наредната година.

Корисник од категоријата на радиодифузери кој ќе доставува на ММИ навремено (еднаш месечно) евиденции за користење на изведби (плеј листи) има право на попуст од 3% како и дополнителен попуст од 3% доколку евиденциите ги доставува во формат определен од страна на ММИ.

Во случај кога корисникот ќе престане да ја исполнува обврската за која му е одобрен попустот во период кој следи по одобрувањето, ММИ има право да го укине одобриениот попуст, при што ќе го извести корисникот и ќе му испостави фактура за разликата за соодветниот период.

Член 11

Доколку на една приредба или кај еден корисник се користат повеќе апарати за изведба на механичка музика, надоместокот се плаќа за секој апарат посебно.

Корисникот плаќа надоместок без оглед на тоа кој е сопственик на апаратот или инструментот.

Член 12

Доколку не е одредено поинаку со Општ или посебен договор, за користење на фонограми преку телефон се плаќа надоместок според соодветниот тарифен број, во зависност од регистрираните импулси.

Член 13

Овој Правилник влегува во сила во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“.

Претседател
на Собрание на ММИ,
Оливера Кондратенко, с.р.

10 ноември 2012 година
Скопје

3433.

ТАРИФА ЗА НАДОМЕСТОЦИ ЗА КОРИСТЕЊЕ ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ

НАДОМЕСТ ЗА РАДИОДИФУЗНО ЕМИТУВАЊЕ, И КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ

I. ЈАВНО РАДИОДИФУЗНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

Тарифен бр. 1

Доколку со договор не е поинаку утврдено, за користење на фонограми и изведби од страна на ЈП Македонска радиотелевизија надоместокот се плаќа месечно и тоа:

4 % од приходот

дефиниран во член 6 став 1 точка 2 од Правилникот (во понатамошниот текст: Приходот), но не помалку од 140.000 бодови годишно.

II. ТРГОВСКИ РАДИОДИФУЗНИ ДРУШТВА

Емитирање и пренос на радио програмски сервис

Тарифен број 2

1. При утврдување на висината на надоместоците се зема во предвид и структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис), согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност и тоа :

а) говорни и говорно-музички радија од општ формат во зависност од медиумската функција која ја остваруваат можат да бидат :

- претежно образовен општ формат
- претежно информативен општ формат и
- претежно забавен општ формат.

б) говорни и говорно-музички радија од специјализиран формат;

в) музичко-говорни и музички радија од општ формат и

г) музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат .

2. Подрачјето, односно сервисната зона на која се врши дејноста.

3. Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоместокот се плаќа месечно и тоа:

Радио програмски сервиси на локално ниво

Формати на радио програмски сервиси	Процент од приходот
-образовен	1,50%
Говорни и говорно музички радија од општ формат :	1,75%
-информативен	2,00%
-забавен	
Говорни и говорно музички радија од специјализиран формат	2,50%
Музичко-говорни и музички радија од општ формат	3,0%
Музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат	3,5%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 20 бодови годишно.

Радио програмски сервиси на регионално ниво

Формати на радио програмски сервиси	Процент од приходот
-образовен	1,50%
Говорни и говорно музички радија од општ формат :	1,75%
-информативен	2,00%
-забавен	
Говорни и говорно музички радија од специјализиран формат	2,50%
Музичко-говорни и музички радија од општ формат	3,0%
Музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат	3,5%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 140 бодови годишно.

Радио програмски сервиси на државно ниво

Формати на радио програмски сервиси	Процент од приходот
Говорни и говорно музички радија од општ формат	-образовен 1,50%
	-информативен 1,75%
	-забавен 2,00%
Говорни и говорно музички радија од специјализиран формат	2,50%
Музичко-говорни и музички радија од општ формат	3,0%
Музичко-говорни и музички радија од специјализиран формат	3,5%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 950 бодови годишно.

Емитирање и пренос на телевизиски програмски сервис

Тарифен бр.3

1. При утврдување на висината на надоместоците се зема во предвид и структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис), согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност и тоа:

а) Телевизискиот програмски сервис од општ формат во зависност од медиумската функција која ја остварува може да биде:

- претежно образовен општ формат;
- претежно информативен општ формат и
- претежно забавен општ формат.

б) Телевизиски програмски сервис од специјализиран формат.

2. Подрачјето односно сервисната зона на која се врши дејноста.

Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоместокот се плаќа месечно и тоа:

Телевизиски програмски сервиси на локално ниво

Формати на телевизиски програмски сервиси	Процент од приходот
Општ формат :	-образовен 1,00%
	-информативен 1,17%
	-забавен 1,50%
Специјализиран формат	1,67%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 40 бодови годишно.

Телевизиски програмски сервиси на регионално ниво

Формати на телевизиски програмски сервиси	Процент од приходот
Општ формат :	-образовен 1,00%
	-информативен 1,17%
	-забавен 1,50%
Специјализиран формат	1,67%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 500 бодови годишно.

Телевизиски програмски сервиси на државно ниво

Формати на телевизиски програмски сервиси	Процент од приходот
Општ формат:	-образовен 1,00%
	-информативен 1,17%
	-забавен 1,50%
Специјализиран формат	1,67%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 17000 бодови годишно.

III. НЕПРОФИТНИ РАДИОДИФУЗНИ УСТАНОВИ

Тарифен број 4

Во согласност со чл.7 и 10 од Законот за радиодифузна дејност, образовни, културни и други установи и здруженија можат да основаат непрофитна радиодифузна установа со цел за да се задоволат потребите и интересите на специфични целни групи.

Непрофитни радиодифузни установи, доколку со договор не е поинаку утврдено надоместокот го плаќаат месечно, и тоа:

-1,5 % од приходот, но не помалку од 20 бода годишно.

IV.САТЕЛИТСКО ЕМИТУВАЊЕ

Тарифен број 5

1. При утврдување на висината на надоместоците се зема во предвид и структурата и природата на програмата (форматот на радиодифузниот сервис), согласно со издадената дозвола за вршење радиодифузна дејност и тоа:

а) Телевизискиот програмски сервис од општ формат во зависност од медиумската функција која ја остварува може да биде:

- претежно образовен општ формат;
- претежно информативен општ формат и
- претежно забавен општ формат.

б) Телевизиски програмски сервис од специјализиран формат.

Подрачјето односно сервисната зона на која се врши дејноста.

Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоместокот се плаќа месечно и тоа:

Телевизиски програмски сервиси на државно ниво

Формати на телевизиски програмски сервиси	Процент од приходот
Општ формат :	-образовен 1,00%
	-информативен 1,17%
	-забавен 1,50%
Специјализиран формат	1,67%

Најнискиот апсолутен износ на надоместокот изнесува 17.000 бодови годишно.

V. ЕМИТУВАЊЕ ПРЕКУ САТЕЛИТ ПО ПАТ НА СРЕДСТВА ЗА ДЕКОДИРАЊЕ НА СИГНАЛ (ДИРЕКТ ТО ХОМЕ ТЕХНОЛОГИЈА)

Тарифен број 6

Доколку со договор не е поинаку утврдено, надоместокот за користење на фонограми и изведби при емитирање на програми преку сателит по пат на средствата за декодирање на сигнал (ДИРЕКТ ТО ХОМЕ технологија) плаќаат надоместок во висина од:

- 0,02 бода по декодер месечно.

Операторот е должен да достави извештај за бројот на декодери најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец.

VI. КАБЕЛСКО РЕЕМИТУВАЊЕ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИСКИ ПРОГРАМИ ВО КАБЕЛСКА МРЕЖА

Тарифен број 7

Надомест за кабелско реемитирање за користење на фонограми и изведби на радио и телевизиски програми во кабелска мрежа/

- 0,02 бода, по претплатник месечно.

Операторот на кабелска мрежа е должен да достави извештај за бројот на претплатници, до 15-ти во месецот за претходниот месец

НАДОМЕСТ ЗА ПОВРЕМЕНО ИЛИ ПОСТОЈАНО ЈАВНО СООПШТУВАЊЕ НА ФОНОГРАМИ И ИЗВЕДБИ

1. При утврдување на висината на надоместоците за повремено или постојано соопштување на фонограми и изведби се зема капацитетот на објектот во кој се врши дејноста при што се користат фонограми и изведби, согласно површината во квадратни метри, како и времето во кое јавно се соопштуваат фонограмите и подрачјето во кое се наоѓа објектот во кој се врши дејноста.

2. Доколку со договор не е поинаку определено надоместот за повремено или постојано јавно соопштување фонограми и изведби и/или радиодифузно реемитирање се плаќа месечно, и тоа:

VII. УГОСТИТЕЛСКИ ОБЈЕКТИ

А) Угостителски објекти кои дејноста ја обавуваат врз основа на лиценца

Тарифен број 8

- Ноќни барови
- Кабареа
- Диско клубови
- Диско клубови на отворен простор

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 100 м2	50	100
Од 101 - 200 м2	100	200
Од 201 - 400 м2	200	400
Од 401 - 800 м2	350	700
Повеќе од 800 м2	500	1000

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 100 м2	35	70
Од 101 - 200 м2	70	140
Од 201 - 400 м2	140	280
Од 401 - 800 м2	245	490
Повеќе од 800 м2	350	700

Б) Угостителски објекти за исхрана и пијалоци

Тарифен број 9

- Ресторани
- Гостилници
- Ресторани со самопослужување
- Киосци
- Млечни ресторани
- Ресторан бавчи
- Летни бавчи
- Кебапчилници
- Пицери
- Бистроа
- Пивници
- Експрес Ресторани
- Кафеани
- Кафетерии
- Кафе барови

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 30 м2	15	30
Од 31 - 100 м2	25	50
Од 101 - 200 м2	50	100
Од 201 - 400 м2	100	200
Од 401 - 800 м2	150	300
Повеќе од 800 м2	200	400

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 30 м2	11	23
Од 31 - 100 м2	19	38
Од 101 - 200 м2	38	75
Од 201 - 400 м2	75	150
Од 401 - 800 м2	110	220
Повеќе од 800 м2	150	300

В) Локали и објекти во кои не се служи алкохол

Тарифен број 10

- Бурекџиџи
- Слаткарници
- Интернет кафеа / играчници
- Кантини
- Детски игротекы во кои се служи храна и/или пијалок

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 30 м2	7.5	15
Од 31 - 100 м2	12.5	25
Од 101 - 200 м2	25	50
Од 201 - 400 м2	50	100
Повеќе од 400 м2	75	200

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 30 м2	5	10
Од 31 - 100 м2	9.5	19
Од 101 - 200 м2	19	37.5
Од 201 - 400 м2	37.5	125
Повеќе од 400 м2	55	110

Г) Локали и објекти во кои понудата не се конзумира на лице место

Тарифен број 11

- Скара на кило
- Сендвичари
- Семкарници (леблебиџиџи)

Град Скопје и туристички подрачја во сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 30 м2	5	10
Повеќе од 30 м2	8	16

Останати подрачја и туристички подрачја надвор од сезона

Површина на простор во м2	Работно време	
	До 24 часот	По 24 часот
Од 0 - 30 м2	2.5	5
Повеќе од 30 м2	4	8

Тарифен број 12

Д) Угостителски објекти за сместување

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено:

- за користење на фонограми и изведби во собите на угостителски објекти за сместување како хотели, мотели, пансиони, хотелски населби, туристички апартмани, апартмански населби, туристички резиденции, бунгалови и депанданси преку интерна телевизија од затворен тип или било кај друга телевизија или кабелска мрежа, или преку радиоприемник, месечниот надомест изнесува 3 бодови по приемник или интернет приклучок.

- За користење на фонограми и изведби во заедничките простории на угостителските објекти за сместување (предворје, рецепции, конференциски цали, лифтови, ходници, тоалети, базени, спа центри и слично) месечниот надомест се наплаќа во зависност од категоријата на објектот и тоа

- Угостителски објекти за сместување од петта и четврта категорија (една и две звездички) - 15 бодови

- Угостителски објекти за сместување од трета категорија (три звездички) - 30 бодови

- Угостителски објекти за сместување од втора категорија (четири звездички) - 60 бодови

- Угостителски објекти за сместување од прва категорија (пет звездички) - 120 бодови

За користење на фонограми и изведби во комплементарни сместувачки објекти, во кои спаѓаат: ноќевалишта, гостилници, кампови, приватни сместувачки капацитети (соби, апартмани, станови, куќи), одморалишта (за деца, младинци, работници, лица со попреченост и слично), други комплементарни објекти (феријални домови, планинарски домови и куќи, објекти за привремено сместување и слично) месечниот надоместок изнесува 3.5 бодови за капацитет до 10 лица и 2 бода за секои наредни 10 лица.

VIII. ТРГОВСКИ И ДРУГИ РАБОТНИ ПРОСТОРИИ

Тарифен број 13

1. За користење на фонограми и изведби во трговски центар, супермаркет, стоковна куќа, продавница, постојан изложбен трговски простор, деловна просторија, берберски или фризерски салон, козметички салон, салон за убавина, занаетчиски дуќани, здравствена установа, агенција, банка, бензинска пумпа, производствен погон или слично, месечниот надомест во зависност од големината на просторот изнесува:

Површина на простор во м ²	Цена во бодови по м ²
До 50 м ²	0.2
Од 50 - 200 м ²	0.15
Повеќе од 200	0.1

2. Доколку фонограмите и изведбите се употребуваат и на отворен јавен простор месечниот надомест од претходната табела се зголемува за 30 бодови.

3. За користење на фонограми и изведби на сезонски или повремени саеми дневниот надомест изнесува 10 бодови и по 2 бодови на ден за користење на фонограми на секој одделен изложбен простор (штанг).

4. За користење на фонограми и изведби во пропагандни цели со помош на возило со разглас дневниот надоместок изнесува 6 бодови

IX. ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Тарифен број 14

1. Ако со посебен договор не е поинаку утврдено:

- за користење на фонограми и изведби во средства кои вршат јавен превоз автобуси, возови, бродови, месечниот надомест изнесува 3 бодови по превозно средство.

- Ако со посебен договор не е поинаку утврдено: за користење на фонограми и изведби во излетнички автобуси на туристички агенции, месечниот надомест изнесува 15 бодови по превозно средство.

- Ако со посебен договор не е поинаку утврдено: за користење на фонограми и изведби во авиони, месечниот надомест изнесува 1,5 бодови по лет.

2. За користење на фонограми и изведби на автобуска, железничка станица, пристаништа, аеродроми, месечниот надомест изнесува 130 бодови.

3. За користење на фонограми и изведби во такси возила, обврзник е такси здружението, а месечниот надомест по регистрирано такси возило изнесува 0.3 бодови.

X. КИНО САЛИ

Тарифен број 15

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми во кино салиите пред почетокот, за време на пауза или по завршување на филмот, надоместокот изнесува 3 бода по проекција.

XI. ТЕАТРИ

Тарифен број 16

Надоместокот за користење на ненарачани фонограми кои се користат во драмски сценски дела пропртано, за илустрација или се вклучени во драмското дело и за нарачани фонограми за кои изведувачите не го пренеле правото за користење на нарачателот изнесува 25 бода за секоја поединечна претстава.

1. За користење на фонограми во театри пред почетокот, во пауза или по завршување на претставата, надоместокот изнесува 3 бода по претстава.

2. Надоместокот за овој тарифен број ќе се плаќа месечно.

XII. МУЗЕИ, ГАЛЕРИИ, ИЗЛОЖБИ

Тарифен број 17

За користење на фонограми и изведби во музеи, галерии, на изложби и слично со помош на разглас, екран, или слично месечниот надоместок изнесува 5 бодови.

XIII. СПОРТСКИ ПРОСТОРИ

Тарифен број 18

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми и изведби на спортски простори како: спортски сали, базени, лизгалишта, тениски игралишта, скијачки центри и слично кои користат фонограми, месечниот надоместок се одредува според капацитетот на истите, и тоа:

Број на седишта/број на посетители	Висина на месечен надоместок
0 - 100	20 бодови
101 - 500	50 бодови
501 - 1500	100 бодови
1501 - 7000	300 бодови
Преку 7000	600 бодови

XIV. СТАДИОНИ

Тарифен број 19

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми и изведби пред, за време на пауза и по завршувањето на спортскиот настан, надоместок за секој настан изнесува 500 бода и истиот се плаќа во рок од 8 дена по завршување на истиот.

XV. ЗАБАВНИ ПАРКОВИ И ЗООЛОШКИ ГРАДИНИ

Тарифен број 20

За користење на фонограми и изведби во забавен парк и зоолошка градина каде што се користи музика по механички пат месечниот надоместок изнесува 30 бодови.

XVI. АКВА ПАРКОВИ И ЕКСКЛУЗИВНИ ЗАБАВНИ ПАРКОВИ

Тарифен број 21

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми и изведби во Аква паркови и Ексклузивни забавни паркови, месечниот надоместок изнесува 1000 бода месечно.

XVII. УЧИЛИШТА ЗА ТАНЦУВАЊЕ

Тарифен број 22

За користење на фонограми и изведби во училиштата за танцување месечниот надоместок изнесува 10 бодови.

XVIII. САЛОНИ ЗА ИГРА

Тарифен број 23

За користење на фонограми и изведби во салони за забава и/или игри, билијард клубови, флиперници, автомати, куглани, обложувалници и слично, кои користат музика по механички пат, доколку не пружаат угостителски услуги, месечниот надоместок изнесува 5 бодови.

XIX. КАЗИНА И ОБЛОЖУВАЛНИЦИ

Тарифен број 24

За користење на фонограми и изведби во обложувалници, казина и слично, месечниот надоместок изнесува 100 бодови.

XX. АЕРОБИК И ФИТНЕС КЛУБОВИ

Тарифен број 25

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено, за користење на фонограми и изведби во центри за аеробик и сл. активности и фитнес клубови месечниот надоместок изнесува 100 бодови.

XXI. МУЗИЧКИ АВТОМАТИ И КАРАОКЕ

Тарифен број 26

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми преку музички автомати и караоке месечниот надоместок изнесува 50 бодови.

XXII. ВОЈНИЧКИ УСТАНОВИ

Тарифен број 27

Ако со посебен договор не е поинаку договорено, за користење на фонограми и изведби во војнички установи надоместокот изнесува 20 бода месечно.

XXIII. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Тарифен број 28

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми во верски објекти, надоместокот изнесува 10 бода месечно.

XXIV. ГРОБИШТА И КРЕМАТОРИУМИ

Тарифен број 29

За користење на фонограми во капели на гробишта и крематориуми надоместокот се плаќа месечно и изнесува 10 бода по капела.

XXV. ЈАВНИ ПАРКИНЗИ И ГАРАЖИ

Тарифен број 30

За користење на фонограми на јавни паркинзи и гаражи се плаќа месечен паушален износ во вредност од 16 бода зголемен за 0,1 бод за секое паркинг место.

XXVI. ТЕЛЕФОНСКИ УСЛУГИ

Тарифен број 31

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми преку телефон месечниот надоместок изнесува 10 бода по влезна операторска линија.

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за остварениот приход, надоместокот ќе се пресмета во дуплиран износ од последниот месец за кои постојат податоци.

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави податоци за остварениот приход, надоместокот ќе се пресмета во дуплиран износ од познати податоци на други корисници.

XXVII. ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ

Симул кастинг**Тарифен број 32**

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено, за користење на фонограми и изведби преку истовремено радиодифузно емитување на радио или телевизиска програма по пат на сателит и/или веб стриминг, наречено симул кастинг, надоместок на годишно ниво се утврдува во износ од 20% од висината на надоместокот кој што соодветниот радиодифузер го плаќа согласно Тарифните броеви 1, 2 и 3, пропорционално на времето на емитување на програмата по пат на сателит и/или веб стриминг.

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за времето на емитување на програмата по пат на сателит и/или веб стриминг, надоместокот ќе се пресмета во дуплиран износ од последниот месец за кој постојат податоци.

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави податоци за времето на емитување на програмата преку сателит и/или веб стриминг, надоместокот ќе се пресмета како да е програмата емитувана континуирано во текот на 24 часа, во текот на целата година.

XXVIII. ВЕБ КАСТИНГ

Тарифен број 33

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми и изведби преку веб кастинг месечниот надоместок изнесува 0,001 бод по бројот на логирани корисници, но не помалку од 42 бода.

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за бројот на логирани корисници во текот на еден месец, надоместокот ќе се пресмета во дупли износ од последниот месец за кои постојат податоци.

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави соодветни податоци надоместокот ќе се пресмета во дупли износ од познати податоци на други соодветни корисници.

XXIX. РИНГ ТОНОВИ

Тарифен број 34

Ако со посебен договор не е поинаку утврдено за користење на фонограми преку ринг тонови месечниот надоместок изнесува 4% од приходот оставарен од тие услуги према бројот на корисници, но не помалку од минималниот апсолутен износ кој изнесува 20 бода.

Доколку не постои посебен договор, а корисникот не и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за остварениот приход, надоместокот ќе се пресмета во дупли износ од последниот месец за кои постојат податоци.

Доколку се работи за нов корисник, а тој не достави податоци за остварениот приход, надоместокот ќе се пресмета во дупли износ од познати податоци на други корисници.

НАДОМЕСТ ЗА КОНЦЕРТИ И ДРУГИ
МАНИФЕСТАЦИИXXX. КОНЦЕРТИ И ДРУГИ ИНТЕРПРЕТАТОР-
СКИ ПРИРЕДБИ

Тарифен број 35

Надоместокот за настапи со музичка придружба на фонограм (плејбек), како концерти, музички фестивали, музички свечености, музички натпревари и сл. каде што најмалку еден вокал е одпеан во живо (делумен пејбек), надоместокот изнесува 3,5% од остварениот приход.

Ако настапот е на целосен плејбек (сите изведувачи настапуваат на плејбек), надоместокот изнесува 4% од остварениот приход.

Минималниот надоместокот од став 1 на овој тарифен број изнесува 70 бодови, а минималниот надомест од став 2 на овој тарифен број изнесува 85 бодови.

Доколку од концертот/приредбата не се остварува приход, надоместокот ќе изнесува 4,0% од вкупните трошоци потребни за одржување на манифестацијата.

Доколку при одржување на концертот на кој не се остварува приход е користен делумен плејбек (најмалку еден од вокалите е испеан во живо) надоместокот ќе изнесува 3,5% од вкупните трошоци за одржување на тој концерт.

Минималниот надоместок за одржување на концерти и други манифестации на кои не се остварува приход изнесува 50 бода во случај на делумен плејбек и 70 бода во случај на целосно користење на фонограми (целосен плејбек).

Организаторот на концертот или друг вид интерпретаторска приредба е должен истата да ја пријави на ММИ најмалку 15 дена пред одржувањето на истата, и да достави податоци за остварениот приход или направените трошоци, во рок од 15 (петнаесет) дена по одржувањето на истиот. Доколку корисникот не и достави на ММИ потполни и вистинити податоци за остварениот приход, или направените трошоци, надоместокот ќе се пресмета во десеткратен износ од минималниот износ утврден за плаќање согласно овој тарифен број.

XXXI. ЗАБАВНИ ПРИРЕДБИ

Тарифен број 36

За користење на фонограми:

а) на забава, играшка, другарска вечер, прослава, банкет, матурска, бруцошка, дипломска, клупска вечер и сл. со наплата на влезница или друг облик на наплата надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 15 бода, колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наплата.

б) на сезонски забавни приредби како што се бал, маскенбал, карневал, пречек на Нова година, 8 Март и слично со наплата на влезници или друг облик на наплата, надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 20 бода, колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наплата.

XXXII. ДРУГИ ПРИРЕДБИ

Тарифен број 37

За јавно соопштување на фонограми:

а) на танцов натпревар, ревија на мраз, кабаре, балет, свечена академија и други манифестации со наплата на влезници, надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 40 бода колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наведената наплата;

б) на модна ревија, избор на убавица, демонстрација на производи или слични манифестации со наплата на влезници, надоместот изнесува 4% од приходот, а најмалку 50 бода колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наведената наплата;

в) на циркуска, артистичка или слична приредба со наплата на влезници, надоместот изнесува 3% од приходот, а најмалку 50 бода колку што изнесува надоместот и во случај кога приредбата е без наведената наплата.

г) на свадби, крштемки, сунет и слични приредби кои се одржуваат во простории во кои се врши угостителска дејност (ресторани, ноќни клубови и барови, диско клубови, домови на културата, саеми, музеи, шатор, дворови и сл. и надоместот по приредба изнесува 20 бода.

НАДОМЕСТ ЗА ИЗНАЈМУВАЊЕ ФОНОГРАМИ
И ВИДЕОГРАМИ

XXXIII. ИЗНАЈМУВАЊЕ ФОНОГРАМИ И ВИДЕОГРАМИ

Тарифен број 38

Надоместокот за изнајмување на фонограми и видеограми изнесува 4% од вкупниот месечен приход остварен од изнајмувањето, врз основа на приложен извештај од корисникот најдоцна до 15-ти во месецот за претходниот месец, но не помалку од 20 бода месечно.

XXXIV. ВРЕДНОСТ НА БОДОТ

Вредноста на бодот изнесува 60, 00 денари.

XXXV. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Оваа тарифа влегува во сила со денот на нејзиното објавување во „Службен весник на РМ“.

10 ноември 2012 година
Скопје

Претседател
на Собранието на ММИ,
Оливера Кондратенко, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски факс 51.
Директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов.
Телефон: +389-2-55 12 400.
Телефакс: +389-2-55 12 401.

Претплатата за 2012 година изнесува 10.100,00 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2012142